



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 26 април 1960  
Скопје  
Број 13                      Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

104.

Врз основа на член 92 од Законот за стопанските судови донесувам

### РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### I. ЗА БИТОЛА

1. Димовски Методија, магационер во Трговското претпријатие „Задругар“ — за текстил и галантерија.

2. Василевски Јосиф, раководител на продавницата за текстил при Трговското претпријатие „Стандард“ — за текстил и галантерија.

3. Талев Тома, раководител на продавницата за текстил и галантерија при Трговското претпријатие „Народна трговија“ — за текстил и галантерија.

4. Чунговски Јанко, директор на Претпријатието за огревен и градежен материјал „Бор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.

5. Димитров Никола, шеф на Комерцијалната служба во Претпријатието за огревни и градежни материјали „Јавор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.

6. Горѓиевски Горѓи, директор на Трговското претпријатие „Кожар“ — продајната задруга „Пелистер“ — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

7. Србинов Горѓи, продавач во продавницата за кожи во Набавно-продајната задруга „Пелистер“ — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

8. Бунев Борис, раководител на погонот за кожи и волна „Црна Река“ — на ДЗС за сточарство — за волна и производи од волна.

9. Бојациев Тома, технички раководител во Претпријатието за Килими и јамболии — за волна и производи од волна.

10. Зоци Иракли, шеф на сметководството на погонот за снабдување „Агро-механизација“ на ДЗС за поделство и механизација — за обоена металургија, црна металургија и железарија.

11. Мироста Димитрије, главен магационер за металски стоки на Трговското претпријатие „Задругар“ — за црна металургија и железарија.

12. Костов Стерија, раководител на продавница на Трговското претпријатие „Меркур“ — за хемиски производи.

13. Нечев Благоја, шеф на Комерцијалната служба во Фабриката за кожи „Борис Кидрич“ — за хемиски производи.

14. Михајлов Харила, раководител на Колонилална продавница на Трговското претпријатие „Солидарност“ — за прехранбени артикли.

15. Петровски Перо, главен магационер за прехранбени артикли во Трговското претпријатие „Задругар“ — за прехранбени артикли.

16. Хаџиев Лазо, продавач во млекарницата „Хигиена“ на погонот за производство на млеко и млечни производи при ДЗС за сточарство — за млеко и млечни производи.

17. Паликари Михајло, работник во погонот за производство на млеко и млечни производи при ДЗС за сточарство — за млеко и млечни производи.

18. Тасевски Христо, директор на Набавно-продајната задруга „Пелистер“ — за млеко и млечни производи.

19. Ивановски Трајан, директор на Претпријатието за месо и месни производи „Месопроект“ — за месо и производи од месо.

20. Атанасов Васил, касап во Претпријатието за месо и месни производи „Месопроект“ — за месо и месни производи.

21. Додов Ристо, раководител на Угостителскиот дуќан-бифе „Прилеп“ на Угостителското претпријатие „Македонија“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

22. Стерјев Јонче, магационер во Претпријатието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Неолица“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

23. Бојациев Христо, продавач во Претпријатието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Неолица“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

24. Стерјев Петар, раководител на Угостителскиот дуќан „Солун“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

25. Глобару Јунио, технички раководител на погонот „Жито-Драгор“ — за жито, тесто и семе.

26. Мицковски Киро, комерцијални раководител на погонот „Жито-Драгор“ — за жито, тесто и семе.

27. Кукулем Таки, технички раководител во Печатницата „Киро Дандаро“ — за графичка индустрија.

28. Крстевски Димче, работник во Печатницата „Киро Дандаро“ — за графичка индустрија.

29. Асим Кемал, работник во Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

30. Пржита Атанас, агроном во Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

31. Јошевски Цане, продавач во Трговското претпријатие „Технометал“ — за електрични материјали.

32. Крстевски Томе, работник во Претпријатието „Авто-ремонт“ — за електрични материјали.

33. Николовски Таки, работник во Претпријатието за авто-транспорт и шпедиција — за прецизна механика.

34. Мијаковски Мишко, технички раководител на Претпријатието „Авто-ремонт“ — за прецизна механика.

35. Чупона Стеван, технички раководител на Металното претпријатие „Металец“ — за браварски и лимарски производи.

36. Јошев Васил, продавач во Претпријатието за овошје и зеленчук „Снабдител“ — за овошје и зеленчук.

37. Коцев Вангел, продавач во Претпријатието за овошје и зеленчук „Снабдител“ — за овошје и зеленчук.

## II. ЗА БЕРОВО

1. Кацарски Илиев Киро, управител на Станицата за заштита на растенија во Берово — за житарици.

2. Крамарски Симов Павле, управник на Земјоделската задруга „Иднина“, Берово — за житарици.

3. Пелевски Глигоров Јордан, директор на Станицата за унапредување на овоштарство во Берово — за сточна храна.

4. Ралповски Бранко, земјоделски техничар во Земјоделската задруга „Иднина“, Берово — за сточна храна.

5. Карагеоргиев Томо, шеф на Ветеринарната станица во Берово — за жива стока.

6. Фурнациски Ј. Александар, касап во Трговското претпријатие „Малешево“ во Берово — за жива стока.

7. Пехчевски Владимир Алексадар, референт по трговија, угостителство и туризам во Народниот одбор на општината во Берово — за кожи и волна.

8. Кафециски Ефтимов Илија, стручњак по кожи и волна во Трговското претпријатие „Малешево“, Берово — за кожи и волна.

9. Крамарски Симов Павле, управник на Земјоделската задруга „Иднина“ во Берово — за овошје и зеленчук.

10. Дракалски Глигор, земјоделски техничар во Станицата за унапредување на овоштарството во Берово — за овошје и зеленчук.

11. Полевски Глигоров Јордан, директор на Станицата за унапредување на овоштарството во Берово — за млеко и производи од млеко.

12. Чамински Горѓи, земјоделски техничар во Претпријатието за увоз-извоз „Билка“, Скопје — за млеко и производи од млеко.

13. Хасанаговски Дервишов Мехмед, референт по земјоделие и шумарство при Народниот одбор на општина во Берово — за тутун.

14. Догазански Ефтимов Илија, земјоделски техничар и секретар на Едногодишното земјоделско училиште во Берово — за вештачки ѓубрива.

15. Влашки Васил Димитар, шеф на Катастарски уред во Берово — за алкохолни пијалоци.

16. Полевски Глигор, кувар во Угостителското претпријатие „Турист“ во Берово — за алкохолни пијалоци.

17. Хасанаговски Дервишов Мехмед, референт по земјоделие и шумарство во Народниот одбор на општина во Берово — за вештачки ѓубрива.

18. Пехчевски Петрев Михаил, директор на Шумското узгојно стопанство „Малешево“ Берово — за огревно дрво и дрвена граѓа.

19. Полевски Глигоров Јордан, директор на Станицата за унапредување на овоштарството, Берово — за земјоделски машини и алат.

20. Пуревски Димитров Блажо, земјоделски техничар во Станицата за заштита на растенијата, Берово — за земјоделски машини и алат.

21. Трајановски Костов Илија, технички директор во Шумското индустриско претпријатие Берово — за дрвена граѓа.

22. Милчевски Милев Илија, шумарски техничар во Шумското узгојно стопанство „Малешево“ Берово — за огревно дрво.

23. Здравковски Ефремов Васил, службеник во Народниот одбор на општина Берово — за цемент, стакло, тули и керамици.

24. Карчовски Душан, тишлер во Шумското индустриско претпријатие Берово — за намештај.

25. Мустракински Пантев Јован, тишлер во Градежното претпријатие „Малеш“ Берово — за намештај.

26. Пеовски Јованов Ѓорѓи, касап во Земјоделската задруга „Иднина“ Берово — за сувомесни производи.

27. Фурнациски Јованов Александар, касап во Трговското претпријатие „Малешево“ Берово — за сувомесни производи.

28. Сирачевски Милошев Димитар, пекар во Трговското претпријатие „Малешево“ Берово — за тестени производи.

29. Бочварски Јован, пекар, ул. „Илинденска“ бр. 20, Берово — за тестени производи.

30. Пехчевски Димитров Јован, директор на Трговското претпријатие на мало и големо „Снабдител“ Берово — за текстил, галантерија, предиво и конфекција.

31. Кафециски Ефтимов Илија, стручњак по кожи и волна во Трговското претпријатие „Малешево“ Берово — за текстил, галантерија, предиво и конфекција.

32. Ролевски Јован, кондурација, ул. „Јане Сандански“ бр. 5 Берово — за кондури.

33. Бубевски Илиев Љубомир, кондурација ул. „Мирче Ацев“ бр. 12 Берово — за кондури.

34. Горшевски Јованов Димитар, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие „Малешево“ Берово — за електрични материјали.

35. Биковски Глигор Драги, технички раководител во Претпријатието за јавен ауто-транспорт и шпедиција Берово — за електрични материјали.

36. Кацарски Пантев Бранко, градежен техничар во Градежното претпријатие „Малеш“, Берово — за цемент, стакло, тули и керамици.

## III. ЗА ГЕВГЕЛИЈА

1. Стамон Кирилор Ѓорѓе, в. д. директор на Претпријатието за градежен и огревен материјал и производство на тули „Караорман“ — за огревно дрво и јаглен.

2. Далев Љупчо, директор на Претпријатието „Караорман“ — за огревно дрво и јаглен.
3. Бутров Димов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Плут“ — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.
4. Зафиров Андон, мајстор, железар во Претпријатието „Винојуг“ — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.
5. Крајанов Лазаров Илија, техничар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.
6. Шопов Ѓорѓи, мајстор на работа во Претпријатието „Винојуг“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.
7. Раденков Ико, автомеханичар во Автомото друштво „Дичо Панов“ — за транспорт и сообраќај.
8. Карајанов Лазаров Илија, техничар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за транспорт и сообраќај.
9. Ризински Стојан, агроном — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на билките.
10. Колев Лазар, пчелар — за пчеларски материјали и прибор.
11. Попов Милутин, приватен сарач — за пчеларски материјали и прибор.
12. Јосифовски Кирил, приватен бојација — за производи од хемиска индустрија.
13. Бутров Динов Тодор, раководител во Трговското претпријатие „Плут“ — за производи од хемиска индустрија.
14. Милошевски Лазар, раководител во Комбинатот за кондури — за производи од гума, каучук и пластични маси.
15. Ангов Санде, продавач во Трговското претпријатие „Беласица“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.
16. Јосифов Кирил, приватен бојација — за бои, лакови, хемикалии и прибор.
17. Бутров Димов Тодор, раководител во Трговското претпријатие „Плут“ — за бои, лакови, хемикалии и прибор.
18. Поп Дучев Михаил, шумски инженер — за дрво и дрвна индустрија.
19. Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожув“ — за дрво и дрвна индустрија.
20. Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожув“ — за дрво и производи од дрво.
21. Колишев Методи, службеник во општината Гевгелија — за намештај.
22. Стојменов Ристо, раководител на Столарската работилница — за намештај.
23. Чавдаров Ѓорѓи, приватен мајстор — за дрво.
24. Беќаров Петар, работник во Претпријатието „Огрев“ — за дрво.
25. Карапеев Ристо, раководител на столарската работилница на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за паркет.
26. Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за паркет.
27. Прошев Прошо, бочвар приватен — за бочварски производи.
28. Петров Васил, бочвар во Фабрика „Зора“ — Гевгелија, — за бочварски производи.
29. Поп Ристов Димитар, приватен колар — за коларски работи.
30. Пајдаков Вангел, приватен колар — за коларски работи.
31. Карапеев Ристо, раководител на столарска работилница на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за столарски производи.
32. Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за столарски производи.
33. Икономов Ѓорѓи, раководител на книжарницата „Култура“ — за хартија.
34. Костадинов Томе, раководител на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за текстил, плетена стока и конфекција.
35. Арнаудов Томе, раководител на Текстилниот дуќан „Вкус“ — за текстил, плетена стока и конфекција.
36. Стојановски Мичо, земјоделски техничар во Претпријатието за обработка на тутун — Гевгелија — за тутунови преработки.
37. Дебников Мито, агроном — за тутун и тутунови преработки.
38. Костев Ристо, раководител на „Житен фонд“ — за житарици, млински производи и тестени.
39. Ризински Стојан, агроном — за житарици, млински производи и тестени.
40. Динев Никола, агроном при Одборот — за семиња.
41. Ристов Јунел, агроном — за семиња.
42. Илин Благој, инженер агроном при Народниот одбор на општината Гевгелија — за овошје, зеленчук и нивни преработки.
43. Чугунџалиев Ристо, управник на Ветеринарната лечебница — за стока, маст, месо и нивните преработки.
44. Спанакев Благој, ветеринар — за стока, маст, месо и нивните преработки.
45. Курџчиев Мито, комерцијален директор во Фабриката „Зора“, Гевгелија — за прехранбени артикли.
46. Зафиров Драги, директор на Трговското претпријатие „Солун“ Гевгелија — за колонијална стока.
47. Бутров Динов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Плут“ — за колонијална стока.
48. Чугунџалиев Ристо, управник на Ветеринарната лечебница — за млеко и млечни производи.
49. Спанаков Благој, ветеринар — за млеко и млечни производи.
50. Илин Благој, инженер агроном во Народниот одбор на Општината Гевгелија — за алкохолни пијалоци.
51. Бутров Динов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Плут“ — за метална стока.
52. Танов Благој, комерцијален директор во Трговското претпријатие „Солун“ Гевгелија — за мешана стока.
53. Шопов Ѓорѓи, механичар во Претпријатието „Винојуг“ — за аутомеханичарски поправки.
54. Карајанов Лазаров Илија, механичар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за аутомеханичарски поправки.

55. Проданов Демостенов Ристо, лимар — за лимарски услуги.
56. Стамов Горѓе, мајстор лимар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ Гевгелија — за лимарски услуги.
57. Чавдаров Горѓи, зидарски мајстор — за градежни услуги.
58. Јанев Петар, палир во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за градежни услуги.
59. Миндошев Боро — електричар — за електричарски услуги.
60. Шаренков Горѓе, електричар во Дистрибутивното електрично претпријатие „Никола Тесла“ — за електричарски услуги.
61. Зиза Реџеп, мајстор слаткар во Угостителското претпријатие „Задругар“ — за посластичарски занает.
62. Зиза А. Иљаз, мајстор слаткар во Угостителското претпријатие „Задругар“ — за производи од шеќер.
63. Сиов Томе, зидар — за зидарски работи.
64. Сулев Ристо, зидар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за зидарски работи.
65. Карајанов Исо, столар — за столарски занает.
66. Карајанов Горѓи, столар — за столарски занает.
67. Константинов Томе, раководител на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за галантерија, базарска стока и играчки.
68. Манасиев Миле, раководител во Трговското претпријатие „Солун“ — за галантерија, базарска стока и играчки.
69. Попов Милутин, сарач — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.
70. Караризов Глигор, сарач — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.
71. Ристов Јунел, инженер агроном — за живина.
72. Тошев Панде, службеник во „Отпад“ — за отпадоци.
73. Мучков Ванчо, директор на Угостителското претпријатие „Задругар“ — за угостителство.
74. Влахов Борис, келнер во Угостителското претпријатие „Кожув“ — за угостителство.
75. Димов Стево, електроинсталатер — за електроинсталатерска струка.
76. Шаренков Горѓе, електричар во Електричното претпријатие „Никола Тесла“ — за далеководи од сите напони, трафостаници и електроматеријал.
77. Чугунски Лазар, градежен инспектор при Народниот одбор на општината, Гевгелија — за градежништво и градежни материјали.
78. Наков Владо, шеф на секторот за комунални работи при Народниот одбор на општината Гевгелија — за градежништво и градежен материјал.
79. Венцислав Крајчев, молеро-фарбар — за фарбарски работи.
80. Чугунски Ласко, инспектор по комунални работи при одборот — за цемент.
81. Лазаров Трајче, шеф на сметководството во Претпријатието „Винојуг“ — за финансово сметководство и книговодство.
82. Илин Благој, инженер агроном во Народниот одбор на општината Гевгелија — за лозарство.
83. Динев Никола, инженер агроном во Одборот — за лозарство.
84. Костов Ристо, раководител на филијалата „Жито фонд“ — за зрени храни.
85. Христов Јунел, инженер агроном — за зрени храни.
86. Мито Георгиев Шиндов, мајстор — кожар во помошна станица — за сурова кожа.
87. Чугински Митко, директор на Шумското индустриско претпријатие „Висока Чука“ с. Миравци — за експлоатација на шуми.
88. Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожув“ — за експлоатација на шуми.
89. Поп Дучев Михаил, директор на Шумското индустриско стопанство „Кожув“ — за дрво и производи од дрво.
90. Благој Илин, инженер агроном референт по земјоделие во Народниот одбор на општината Гевгелија — за овошје, зеленчук и нивните преработки.
91. Пејков Димитар, инженер агроном во Фабриката за конзерви „Зора“ — за зеленчук и нивните преработки.
92. Оков Живко, земјоделски техник во Лозаро винарското претпријатие „Винојуг“ за овошје, зеленчук и нивните преработки.
93. Танев Динка, земјоделски техник во „Југоинспект“ — за овошје, зеленчук и нивните преработки.
94. Душко Маркудов, земјоделски техник во Лозаро винарското претпријатие „Винојуг“ за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
95. Јованов Димитров Ванчо, земјоделски техник во Лозовиот расадник — за лозарство.
96. Димитров Тодор, земјоделски техник во „Винојуг“ — за овошје, зеленчук и нивните преработки.

#### IV. ЗА ГОСТИВАР

1. Даниловски Лазар, магационер во Претпријатието „Кораб“ — за огревно дрво и јаглен.
2. Канчевски Штилјан, референт за огрев во Претпријатието „Кораб“ — за огревно дрво и јаглен.
3. Кјорбајрама Абдулаки, шофер во Претпријатието „Радика“ — за транспорт и сообраќај.
4. Бибовски Тодор, шофер во Претпријатието „Радика“ — за транспорт и сообраќај.
5. Узунов Милчо, управник на фито станица — за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња.
6. Христовски Јован, инженер агроном во Општинскиот одбор — за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња.
7. Горѓевски Диме, кујунџија, ул. „П. Поповски“ бр. 10 — за пчеларство.
8. Ковачевски Силјан, службеник во Претпријатието „Кораб“ — за пчеларство.
9. Хафус Бари Хопи, ул. „Кочо Зози“ бр. 13 — за хемиски производи.
10. Трајановски Томо, службеник во Занаетчиската комора — за хемиски производи.
11. Хехмед Бари Хопи, службеник во комбинатот „Борово“ — за производи од гума.

12. Шеху Тајар, велосипедчија, ул. „Борис Кидрич“ бр. 41.

13. Сотироски Славо, комерцијалист во хидроцентралата „Маврово“ — за дрво и дрвени производи.

14. Кироски Киро, тишлер во Претпријатието „Црвена звезда“ — за дрво и дрвени производи.

15. Бундалески Миле, раководител на книжара — за хартија.

16. Сагири Абдулматалип, продавач во претпријатието „Шар“ — за текстил.

17. Тополоски Васил, продавач во Откупното претпријатие „Маврово“ — за текстил.

18. Кипроцки Страте, брашнар ул. „18 ноември“ бр. 19 — за житарици.

19. Андреески Горе, книговодител во претпријатието „Житен фонд“ — за житарици.

20. Алексоски Вељо, директор на Претпријатието „Задругар“ — за овошје и зеленчук.

21. Мустафа Нешат, продавач во претпријатието „Задругар“ — за овошје и зеленчук.

22. Трпески Киро, шеф на претпријатието „Задругар“ — за месо.

23. Оржуши Сакип, касап во претпријатието „Задругар“ — за месо.

24. Шарески Стефан, млекар ул. „ЈНА“ бр. 4 — за млеко и млечни производи.

25. Синадиновски Фотир, врши должност раководител во ресторанот „Македонија“ — за алкохоли.

26. Стефановски Стефан, раководител во ресторанот „Маврово“ — за алкохоли.

27. Корбајрами Хусеин, шеф на Колонијалното претпријатие, „ул. „Т. Богдански“ бр. 34 — за колонијални стоки.

28. Пакоски Гоко, шеф на Самостојниот дуќан „Центар“ — за колонијални стоки.

29. Попоски Здравко, директор на претпријатието „Нама“ — за мешана стока.

30. Митревски Наев, комерцијалист во Откупното претпријатие „Маврово“ — за мешана стока.

31. Кјорбајрами Музафер, механичар во Претпријатието „Радика“ — за ауто-механика.

32. Идризи Шабан, механичар во хидро-централата „Маврово“ — за ауто-механика.

33. Гулаи Екрем, лимар, ул. „ЈНА“ бр. 22 — за занаетчиски и лимарски работи.

34. Билбилоски Атанас, колар, ул. „Цветан Димев“ бр. 25 — за ковачки и коларски работи.

35. Рамадани Вели, ковач, ул. „С. Симоноски“ бр. 14 — за ковачки и коларски работи.

36. Ахмети Шукри, слаткар, ул. „М. Груевски“ бр. 28 — за производи од шеќер.

37. Алиевик Алит, слаткар, ул. „Б. Гуновски“ бр. 19 — за производи од шеќер.

38. Гаврилоски Рафе, палир во претпријатието „Црвена звезда“ — за ѕидарски работи.

39. Крстески Продрум, техничар во фабриката „Силтика“ — за ѕидарски работи.

40. Велјановски Горе, тишлер во ХУМ — за столарски производи.

41. Агаи Џабир, тишлер, ул. „Никола Парапунов“ бр. 14 — за столарски производи.

42. Сагити Јусуф, продавач во претпријатието „Шар“ — за галантерија.

43. Карладени Џемил, продавач во претпријатието „Кораб“ — за галантерија.

44. Павловски Борис, крзнар, ул. „Симон Симоноски бр. 21 — за крзнарски производи.

45. Осман Кализи, продавач во претпријатието „Шар“ — за каделни и јутени производи.

46. Чако Беџет, сарач, ул. „ЈНА“ бр. 122 — за кожарска, седларска и ременарска стока.

47. Пурде Шабан, сарач, ул. „Кочо Зози“ бр. 3 — за кожарска, седларска и ременарска стока.

48. Аџиски Димитрие, земјоделец, јул. „Вардарска“ бр. 2 — за сурови кожи.

49. Вресила Даут, кожар во претпријатието „Макотекс“ — за сурови кожи.

50. Имери Аншим, директор на претпријатието „Отпад“ — за отпадоци.

51. Тримчески Раде, електричар во електричната централа — за електрични материјали и производи на радио индустријата.

52. Даниловски Мирко, електричар, ул. „29 ноември“ бр. 18 — за електрични материјали и производи на радио индустријата.

53. Крстески Ангеле, врши должност шеф во општинскиот одбор — за градежни работи.

54. Маноилов Атанас, техник во ХУМ за градежни работи.

55. Богданоски Живко, шеф во општинскиот народен одбор — за риба.

56. Ивановски Голубе, лимар, ул. „ЈНА“ бр. 122 — за лимарски работи.

57. Ибраим Речени, земјоделец, ул. „Белградска“ бр. 26 — за лозови садници.

58. Лаврентие Мазасев, инженер агроном во Народниот одбор на општината — за лозови садници.

59. Петроски Софре, магационер во претпријатието „Житофонд“ — за зрнени храни.

60. Дрвиши Мемет, магационер во претпријатието „Кораб“ — за зрнени храни.

#### V. ЗА ДЕБАР

1. Андоновски Живко, палир во Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежни материјали.

2. Муслиу Казим, набавчик во Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежни материјали.

3. Панчевски Васил, раководител во претпријатието „Макотекс“ — за волна и производи од волна.

4. Филиповски Боге, раководител во претпријатието „Црна Река“ — за волна и производи од волна.

5. Топаловски Лазо, управен службеник во општината — за прехранбени артикли.

6. Мати Асан, санитарен инспектор во Општинскиот народен одбор — за прехранбени артикли.

7. Пачику Данко, раководител во претпријатието „Стоچار“ — за месо и производи од месо.

8. Василевски Васил, раководител во претпријатието „Месо-риба“ — за месо и производи од месо.

9. Маџет Гузе, раководител во претпријатието „Житен фонд“ — за жито, тесто и семиња.

10. Шторијовски Јоне, директор на Земјоделското стопанство „Пелистер“ — за жито, тесто и семе.

11. Аврамовски Косто, директор на „Лозов расадник“ — за тутун.

12. Јосифовски Јосиф, земјоделски техничар во Народниот одбор — за тутун.

13. Андоновски Павле, механичар — за ковачки, браварски и други производи.

14. Османи Сам, механичар — за ковачки, браварски и др. метални производи.

15. Зафировски Ангеле, директор на Земјоделското стопанство „Пролетер“ — за овошје и зеленчук.

16. Митре Георгиевски, земјоделски техничар во општината — за овошје и зеленчук.

#### VI. ЗА ДЕЛЧЕВО

1. Арсов Борис, агроном во овошниот расадник — за житарици.

2. Грлански Драган, агроном во Сточарската станица — за житарици.

3. Петров Ѓорѓи, агроном во Пословниот сојуз — за сточна храна.

4. Цурев Богољуб, земјоделски техничар во овошниот расадник — за сточна храна.

5. Димитров Владе, касап во претпријатието „Осогово“ — за жива стока.

6. Живковиќ Д. Љубица, ветеринарен лекар во Ветеринарската станица — за жива стока.

7. Стоименов Александар, кожар во „Мако-текс“ — за кожи и волна.

8. Димитров Владе, касап во претпријатието „Осогово“ — за кожи и волна.

9. Цабирски Никола, агроном во водна заедница — за овошје и зеленчук.

10. Петровски Ѓорѓи, агроном во Пословниот сојуз — за овошје и зеленчук.

11. Цабирски Никола, агроном во водна заедница — за млечни производи.

12. Велогаски Ѓорѓи, директор во Сточарската станица — за млечни производи.

13. Петровски Здравко, директор во Сточарската станица — за тутун.

14. Синдраков Стоица, раководител во опитно поле — за тутун.

15. Спасов Кирило, раководител во „Житен фонд“ — за ориз.

16. Димитров Благој, директор во „Задругар“ — за ориз.

17. Арсов Борис, агроном во овошниот расадник — за лозов и посадочен материјал.

18. Петров Ѓорѓи, агроном во Пословниот сојуз — за лозов и посадочен материјал.

19. Стоименов Герасим, раководител во Угостителскиот дуќан „Белград“ — за алкохолни пијалаци.

20. Чупев Љубен, службеник во „Монопол“ — за алкохолни пијалаци.

21. Ангеловиќ Трајан, мајстор во претпријатието „Осогово“ — за сувомесни производи.

22. Наумовски Томе, мајстор во претпријатието „Осогово“ — за сувомесни производи.

23. Василенков Никола, техник во Градежното претпријатие „Обнова“ — за вар.

24. Шабанов Мустафа, варција во с. Звезгор — за вар.

25. Ценев Славе, молер во претпријатието „Загреб“ — за молер.

26. Сасиев Борис, службеник во претпријатието „Загреб“ — за молерски услуги.

#### VII. ЗА КАВАДАРЦИ

1. Арсов Мирко, шумски инженер — за огревно дрво и јаглен.

2. Ангелов Кирило, директор на Трговското претпријатие „Бошава“ — за огревно дрво и јаглен.

3. Шошев Кирило, магационер во Трговското претпријатие „Антропромет“ — за железарска и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

4. Мукаетов Димо, комерцијалист во Трговското претпријатие „Вишешеница“ — за железарска, метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

5. Клинкаров Трајко, автомеханичар во Деловниот сојуз по механизација — за моторни возила, резервни делови и прибор и автомеханичарски поправки.

6. Касапинов Миленко, механичар во Претпријатието „Тиквеш“ — за моторни возила, резервни делови и прибор и автомеханичарски поправки.

7. Шишков Наќо, инженер агроном — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

8. Сезјов Никола, инженер агроном — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

9. Душан Грков, кондурација — ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

10. Герасим Велков, кондурација — ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

11. Клинкаров Митре, хемичар во претпријатието „Тиквеш“ — за хемиски производи, бои и лакови, хемикалии и прибор.

12. Мукаетов Панчо, професор по хемија — за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и прибор.

13. Орданче Лазов, директор на Шумското стопанство — за дрвени производи и дрво за извоз.

14. Јосифов Панче, шумски инженер — за дрвени производи и дрво за извоз.

15. Арнаудов Тодор, столар — за намештај и столарски производи, ул. „7 септември“.

16. Галеџ Ставро, столар, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ — за намештај и столарски производи.

17. Петрезанов Диме, паркетар во Дрвениот комбинат — за паркет.

18. Белевски Перо, раководител на Бочварско-качарскиот дуќан „Даб“ — за бочварски производи.

19. Костов Тимче, бочвар, ул. „Пано Мударов“ — за бочварски производи.

20. Поп Андџ Јован, колар, ул. „Пано Мударов“ — за коларски производи.

21. Ризов И. Димитар, колар, ул. ЈНА — за коларски производи.

22. Дубров Тодор, книжар — за хартија.

23. Каров Ико, раководител на книжарницата „Култура“ — за хартија.

24. Пемџ Лазо, продавач при Трговскиот дуќан „Шофара“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

25. Мицев Ангел, службеник во Дрвниот комбинат — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.
26. Роглев Кирило, инженер агроном — за тутун и тутунови преработки.
27. Алексов Ѓорѓи, службеник во здружението на тутунопроизводителите — за тутун и тутунови преработки.
28. Бошков Климе, раководител на откупната станица „Билка“ — за житарици, млински производи, тестени и зрени храни.
29. Назаров Диме, продавач во Трговското претпријатие „Морејка“ — за житарици, млински производи, тестени и зрени храни.
30. Сејзов Никола, инженер агроном во реонската опитна станица — за семиња.
31. Шишков Наќо, инженер агроном — за семиња.
32. Димов Борис, комерцијалист во Трговското претпријатие „Зеленчук“ — за зеленчук, овошје и преработки.
33. Наќо Вадев, бавчованица с. Глишиќ — за зеленчук, овошје и преработки.
34. Сарафов Ванчо, инженер агроном во Дирекцијата за мелиорации „Тиквешко поле“ — за млеко и млечни производи.
35. Бундалов Софре, сточар, ул. „Диме поп Атанасов“ — за млеко и млечни производи.
36. Митков Диме, хемичар во претпријатието „Тиквеш“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
37. Камчев Ѓоко, инженер агроном во претпријатието „Тиквеш“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
38. Јосифов Развигор, директор на Занаетчиското претпријатие „Хигиена“ — за риби.
39. Павлов Манчо, продавач на риби „Нови Дојран“ — за риби.
40. Асев Стефан, службеник во претпријатието „Тиквеш“ — за прехранбени артикли и колонијална стока.
41. Спанджов Трајко, магационер во Претпријатието „Рапшани“ — за прехранбени артикли и колонијална стока.
42. Гечев Диме, комерцијалист во Претпријатието „Антропромет“ — за мешана стока.
43. Расавски Лазо, продавач во Претпријатието „Рапшани“ — за мешана стока.
44. Каров Душан, лимар ул. „Тошо Пепето“ — за лимарски услуги.
45. Стефанов Душан, лимар ул. „7-ми септември“ — за лимарски услуги.
46. Милков Митре, раководител на електросталатерскиот дуќан „Никола Тесла“ — за електрични услуги.
47. Кузманов Драги, електричар во Занаетчиското услужно претпријатие „Услуга“ — за електрични услуги.
48. Ризов Димо, ковач, ул. „Добре Даскалов“ — за ковачки и коларски услуги.
49. Лалков Блажо, ковач, ул. „Димката Габрот“ — за ковачки и коларски услуги.
50. Белчев Методи, раководител на слаткарницата „Младост“ — за производи од шеќер.
51. Кесаси Бисим, посластичар, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ — за производи од шеќер.
52. Илиев Борис, мутавџија, ул. „Добре Даскалов“ — за јажарска стока, каделни и јутени производи.
53. Мукаетов Д. Александар, јажар, за јажарска стока, каделни и јутени производи.
54. Ристески Трајче, кожар, — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.
55. Кимов Ило, сарач, ул. „Партизанска“ — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.
56. Азманов Крум, раководител на поголот „Памучна“ при ОДС — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.
57. Ристоски Трајче, кожар — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.
58. Томов Владо, земјоделски техничар — за живина.
59. Остоиќ Бранко, ветеринарен лекар — за живина.
60. Јаневски Симон, раководител на Угостителскиот дуќан „Зелен пазар“ — за угостителство.
61. Карапетров Ацо, раководител на Угостителскиот дуќан „Балкан“ — за угостителство.
62. Мустеников Диме, радиомеханичар во радиомеханичарскиот дуќан „Бран“ — за електро и радио индустрија.
63. Милков Митре, електричар во занаетчискиот дуќан „Никола Тесла“ — за електро и радио индустрија.
64. Станковиќ Миодраг, инженер во Дирекцијата за мелиорации „Тиквешко Поле“ — за градежни работи и градежништво, градежен материјал и градежни услуги.
65. Кулев Ангел, градежен техничар при Народниот одбор на општината — за градежништво, градежни материјали и градежни услуги.
66. Игов Ѓорѓи, молер, ул. „Фруса Чедомирова“ — за молеро-фарбарски работи.
67. Нашов Перо, шеф на книговодството во претпријатието за обработка на тутун — за финансиска и книговодствена работа.
68. Ридов Владо, професор во економскиот техникум — за финансиска и книговодствена работа.
69. Дубров Панче, инженер агроном, професор при Шумарскиот техникум — за лозарство.
70. Стојанов Јове, директор на Претпријатието „Тиквеш“ — за лозарство.

## VIII. За КИЧЕВО

1. Матески Боро, комерцијален директор во „Разнопромет“ — за текстил и галантерија, ул. „Маршал Тито“ бр. 69.
2. Буклески Миха, директор на Претпријатието „Бор сервис“ — за текстил и галантерија, ул. „11 октомври“.
3. Спироски Спиро, шеф на железничката ложилница — за јаглен, ул. „11 октомври“ бр. 198.
4. Јовановски Зале, рударски инж. во „Рударски базен“ — за јаглен, ул. „Рударска населба“.
5. Апостоловски Трајче, шумски инженер во Штип — за дрво и производи од дрво.
6. Мицески Никола, градежен техничар при Комуналната управа — за дрво и производи од дрво, ул. „Битолска“.

7. Митановски Благоја, кондурација од Кичево ул. „1 мај“ бр. 23 — за кожи, гума, производи од кожа и гума.

8. Зердески Сака, кондурација — за кожи, гума, производи од кожи и гума, ул. „Мандикова“ бр. 6.

9. Костески Гоце, службеник во Претпријатието за кожа и волна — за волна и производи од волна.

10. Лакоски Андон, службеник во Комуналната управа — за волна и производи од волна ул. „Сан-де Стерјоски“.

11. Белевски Раде, машински техничар во железарата Скопје погон во Кичево, ул. „Тане Цалевски“ нова станбена зграда — за обоена металургија.

12. Ристевски Веле, продавач во „Железара“ Кичево, ул. „11 октомври“ бр. 75 — за обоена металургија.

13. Божиновски Драге, бравар од Кичево, ул. „11 октомври“ бр. 32 — за црна металургија и железарија.

14. Поповски Горѓи, машински бравар — за црна металургија и железарија, ул. „Маршал Тито“.

15. Стефановски Стевче, помошник фармацевт од Кичево ул. „Маршал Тито“ бр. 15 — за хемиски производи.

16. Сиргоски Димче, бојаница — за хемиски производи ул. „Нико Пусоски“.

17. Димитријоски Зарија, службеник во Претпријатието „Разнопроммет“ — за прехранбени артикли, ул. „11 октомври“ бр. 55.

18. Столарски Милутин, санитарен инспектор — за прехранбени артикли, ул. „Маршал Тито“.

19. Кизов Павле, ветеринарен лекар во Шумско индустриско претпријатие „Копачка“ — за млеко и производи од млеко, ул. „станбени згради“.

20. Лазарски Спироски — раководител на млекарницата „Милка“ — за млеко и производи од млеко, ул. „Крушевска“ бр. 6.

21. Вабоски Мито, месар во Претпријатието „Бистра“ — за месо и производи од месо ул. „29 ноември“ бр. 55.

22. Димковски Киро, ветеринарен техничар од Кичево, ул. „Битолска“ бр. 11 — за месо и производи од месо.

23. Зердески Нико, службеник во Угостителското претпријатие „Црвена звезда“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци ул. „Мандикова“ бр. 6.

24. Стојановски Стојан, раководител на занаетчишкиот дуќан „Сода вода“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци ул. „Гоце Делчев“.

25. Буклески Пандо, раководител на Брашнарскавата продавница — за жито, тесто и семе, ул. „11 октомври“ бр. 22.

26. Димитриевски Здраве, службеник во книжарницата „Кочо Рацин“, Кичево — за графичка индустрија.

27. Цветаноски Киро, раководител на книжарницата „Култура“ — за графичка индустрија ул. „11 октомври“.

28. Новески Вито, тутунов инструктор во село Старец — за тутун.

29. Стефаноски Наке, земјоделски техничар во Водната заедница — за тутун ул. „Љубица Богеска“

30. Шпишески Глигор, раководител на Електричното претпријатие — за електрични материјали, ул. „11 октомври“ бр. 57.

31. Мицески Јорде, радиотехничар — за електрични материјали, ул. „Битолска“ бр. 2.

32. Божиноски Леско, бравар — за ковачко браварски и лимарски производи, ул. „11 октомври“ бр. 32.

33. Исејноски Шакир, ковач — за ковачки, браварски и лимарски производи ул. „Гоце Делчев“.

34. Полежиноски Круме, механичар — за прецизна механика, ул. „29 ноември“ бр. 9.

35. Поповски Горѓи, бравар ул. „Маршал Тито“ бр. 23 — за прецизна механика.

36. Вренцоски Ацо, земјоделски техничар — за овошје и зеленчук ул. „Битолска“.

37. Митрески Зоран, агроном ул. „Тане Цалевски“ нова станбена зграда — за овошје и зеленчук.

#### IX. ЗА КУМАНОВО

1. Димовски Сречко, службеник во Деловниот сојуз „Ангротехника“, ул. Димитар Влахов“ бр. 45 — за железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

2. Димитриевски Солтир, шеф на продавница при Трговското претпријатие „Ангросервис“ ул. „Перо Тошев“ бр. 3 — за железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

3. Јанчевски Младен, службеник во Трговското претпријатие „Ангронабдител“, ул. „Доне Божинов“ бр. 20 — за огревно дрво и јаглен.

4. Стојко Цековски, службеник при Трговското претпријатие „Ангронабдител“, ул. Моша Пијаде“ бр. 128 — за огревно дрво и јаглен.

5. Спасовски Ѓоко, директор на Претпријатието за јавен аутотранспорт ул. „Питу Гули“ бр. 12 — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6. Тасе Т. Стојчевски, мајстор при рударското претпријатие „Базалт“, ул. „Гоце Делчев“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.

7. Спасовски Ѓоко, директор на претпријатието за јавен аутотранспорт“ ул. „Питу Гули“ бр. 12 — за транспорт и сообраќај.

8. Барбутовски Ганчо, службеник во Претпријатието за јавен аутотранспорт ул. „Борис Кидрич“ бр. 18 — за транспорт и сообраќај.

9. Митевски Томе, агроном во Претпријатието за лозарство и овоштарство „Лозар“ ул. „Перо Чичо“ бр. 19 — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

10. Поповски Јово, земјоделски техничар во фито станица за лозарство — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

11. Николовски Борис, службеник во Државниот осигурителен завод, ул. „Бранко Димов“ бр. 6 — за пчеларски материјали и прибор.

12. Трајковски Тодор, учител во осмогодишното училиште „Крсте Мисирков“ — за пчеларски материјали и прибор.

13. Тасевски Петар, шеф во продавницата на комбинатот „Борово“, ул. „Лењин“ бр. 42 — за производи од гума, каучук и пластични маси.

14. Милошевски Раде, шумарски инженер, во Народниот одбор на Кумановска околина — за шу-



марство, дрвна индустрија, шумски производи и дрво за извоз.

15. Жегљански Стојан, шумарски инженер во Шумското стопанство — за шумарство, дрвна индустрија, шумски производи и дрво за извоз.

16. Петровски Кирило, директор на Претпријатието „Димче Еребица“, ул. „Старо игралиште“ — за намештај.

17. Петровски Миле, технички директор, во Претпријатието „Димче Еребица“, ул. Иво Рибар — „Пола“ — за намештај.

18. Глигоровски Драги, службеник во Фабриката за амбалажа во изградба ул. „Гоце Делчев“ бр. 40 — за хартија.

19. Боцевски Душко, директор во Трговското претпријатие „Текстил промет“, ул. „Тог Нова Југославија“ бр. 45 — за текстил, кратка плетена стока и конфекција.

20. Стефановски Стевчо, директор на Трговското претпријатие „Тканича“, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 64 — за текстил, кратка плетена стока и конфекција.

21. Денковски Заре, директор на претпријатието за преработка на тутун, ул. „11 октомври“ бр. 80 за тутун и тутунови преработки.

22. Спасовски Данило, технички раководител во Претпријатието за обработка на тутун, ул. „Србо Томиќ“ бр. 9 — за тутун и тутунови преработки.

23. Барај Јосип, надмлинар во Претпријатието „Жито Куманово“ — за житарици, млински производи и тестенини.

24. Ивановски Манчо, комерцијалист во Претпријатието „Жито Куманово“ ул. Чупино Брдо“ бр. 24 — за житарици, млински производи и тестенини.

25. Мирчевоки Михаил, агроном во Народниот одбор на Кумановска околија, ул. „Сречко Пужалка“ бр. 1/П улаз приземје — за семиња.

26. Спасовски Драгутин (Цин), управник на Деловниот сојуз „Агротехника“ Куманово ул. „Доне Божинов“ зграда на задружен сојуз — за семиња.

27. Пешевски Русе, набавувач во Трговското Претпријатие „Ангроснабдител“ ул. „Магдалена Антевска“ бр. 12 — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

28. Методија Тасевски, директор на Трговското претпријатие „Ангроснабдител“ ул. „Вардарска“ бр. 47 — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

29. Андоновски Кирило, шеф на продавницата за месо при Индустриската кланица, ул. „Пелинце“ бр. 17 — за стока, маст, месо и нивни преработки.

30. Арсовски Денко (Белотрлски), продавач во продавницата за месо на Трговското претпријатие „Ангроснабдител“, ул. „Чупино брдо“ — за стока, месо и нивни преработки.

31. Стојковски Милан, ветеринар во околицата ветеринарна станица ул. „Маршал Тито“ бр. 28 — за млеко и млечни производи.

32. Кириќ Евта, главен мајстор во конзумна млекарна ул. „ЈНА“ бр. 68 — за млеко и млечни производи.

33. Крстевски Боро, директор на Угостителското претпријатие „Бисерка“ ул. „Никола Спасиќ“ бр. 4 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

34. Цветковски Раде, шеф на Угостителскиот дуќан при Угостителското претпријатие „Бисерка“

ул. „Корис Кидрич“ бр. 26 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

35. Младеновиќ Александар, ветеринарен управник на Сточаромлекарскиот деловен сојуз „Вуксан“ ул. „Старо игралиште“ — за риба.

36. Аврамовски Боро, лекар во Околицката општа болница ул. „25 февруари“ бр. 7 — за прехранбени артикли.

37. Караѓинска Вера, шеф на лабораторијата при Околицкиот завод за заштита на здравје ул. „Сречко Пужалка“ бр. 1/1 улаз II спрат — за прехранбени артикли.

38. Шаиновски Николов Јане, комерцијалист во Трговското претпријатие „Ангропромет“ ул. „11 октомври“ бр. 54 — за колонијални и мешани стоки.

39. Гартовско Бранко, комерцијалист во Трговското претпријатие „Ангросервис“ ул. „Лењин“ бр. 25 — за колонијални и мешани стоки.

40. Стојчевски Тасе, мајстор во Рударското претпријатие „Базалт“ ул. „Гоце Делчев“ — за аутомеханички поправки.

41. Трифуновски Стојан, аутомеханичар, во Претпријатието за јавен аутотранспорт ул. „Илинденска“ бр. 13 — за аутомеханичарски поправки.

42. Поповски Владо, градежен инженер, раководител на погонот за монтажни и градежни елементи, ул. „Кирило и Методија“ бр. 28 — за градежни услуги и зидарски занаети.

43. Ефремовски Гоко, градежен инженер, директор на Претпријатието за проектирање „Проект“ ул. „Перо Накев“ бр. 20 — за градежни услуги и зидарски занаети.

44. Цветковски Боро, шеф на трафостаница ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 — за електричарски услуги и електроинсталатерски струки.

45. Денковски Трајан, раководител на електроинсталатерски сервис ул. „Тане Георгиев“ бр. 18 — за електричарски услуги и електроинсталатерски струки.

46. Денковски Јордан, раководител во ковачко коларска работилница ул. „Борко Танев“ бр. 10 — за ковачки и коларски услуги.

47. Миниќ Риста, мајстор во коларо-ковачка работилница, ул. „Моша Пијаде“ бр. 19 — за ковачки и коларски услуги.

48. Христовски Трајко, мајстор приватни слаткар, ул. „Вардарска“ бр. 1 — за посластичарски занает.

49. Тасевски Трајко, мајстор во Слаткарското занаетчиско претпријатие „Лила“ ул. „Ѓуро Ѓаковски“ бр. 13 — за посластичарски занает.

50. Петровски Кирило, директор на Претпријатието „Димче Еребица“ ул. „Старо игралиште“ — за столарски занает.

51. Михајловски Мишка, директор на Столарската занаетчиска задруга „1 мај“ ул. „Југословенска народна армија“ бр. 3 — за столарски занает.

52. Божиновски Страшко, комерцијалист во Трговското претпријатие „Текстил промет“ ул. „Ангел Шајче“ бр. 8 — за галантерија, базарски стоки и играчки.

53. Думановски Денко, комерцијалист на Трговското претпријатие „Нама“ ул. „Илинденска“ бр. 25 — за галантерија, базарски стоки и играчки.

54. Јовановски Душко, директор на Курчиско-крзнарското претпријатие „Илинден“ ул. „Пелинце“ бр. 2 — за крзнарска струка.

55. Петрушевски Драги (близнак) шеф на крзнарско одделение во погонот во Претпријатието „Илинден“ ул. „Браќа Миладинови“ бр. 5 — за крзнарска струка.

56. Маневски Киро, приватен мајстор, ул. „Моша Пијаде“ бр. 65 — за јажарска стока.

57. Данаиловски Доне, приватен мајстор ул. „Маг. Антевска“ бр. 14 — за јажарска стока.

58. Димитриевиќ Максим, мајстор седлар, ул. „Ристовац“ бр. 10 — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

59. Јовановски Тодор, шеф на продавница во Трговското претпријатие „Анросервис“ ул. „Нар. Револуција“ бр. 66 — за кожа, седларска и ремешарска стока, прибор и кожни галантерии.

60. Димовски Среќко, службеник во Деловниот сојуз „Анротехника“ ул. „Дим. Влахов“ бр. 45 — за мешана и индустриска стока.

61. Димитриевиќ Киро, директор на Претпријатието „Нама“ ул. III македонска ударна бригада — за мешана и индустриска стока.

62. Таневски Никола, комерцијалист во Трговското претпријатие за отпад „Суровина“ ул. „Бранко Димов“ бр. 11 — за отпадоци.

63. Стојменовски Трајан, директор на Трговското претпријатие за отпад „Суровина“ ул. „Денко Драганов“ бр. 14 — за отпадоци.

64. Цветковски Раде, шеф на Угостителскиот дуќан на Угостителското претпријатие „Бисерка“ ул. „Борис Кидрич“ бр. 26 — за угостителство.

65. Пешиќ Раде, шеф на Угостителскиот дуќан во Угостителското претпријатие „Бисерка“ ул. „Живко Чала“ — за угостителство.

66. Тасевски Урош, финансов ревизор во друштвено книговодство при Народната банка ул. „Илинденска“ бр. 37 — за финансиска сметководствена и книговодствена.

67. Јакимовски Киро, директор на биро „Ажурност“ ул. „Димитар Влахов“ бр. 42 — за финансиски сметководства и книговодства.

68. Трајковски Јордан, радио механичар, во народна техника, ул. „Тракторска станица“ — за радиомеханичарски струки, електромеханички стоки, радио апарати и прибор.

69. Киров Бранко, радио механичар, продавач во Трговското претпријатие „Радио звук“ — за радиомеханичарски струки, електромеханички стоки, радио апарати и прибор.

70. Глигоријевиќ Драги, службеник во Фабриката за амбалажа во изградба ул. „Гоце Делчев“ бр. 40 — за графичка индустрија и услуга.

71. Стоилковски Љубе, стручен мајстор во печатницата „Просвета“ ул. „Фетка Наскова“ бр. 4 — за графичка индустрија и услуга.

72. Поповски Владо, градежен инженер, раководител на погонот во Градежното претпријатие „Козјак“ ул. „Кирило и Методије“ бр. 28 — за градежни материјали, градежништво, за бетон и ѕидарство.

73. Ивановски Копе, постар градежен раководител во Управата за патишта, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 5 — за градежни материјали, градежништво, за бетон и ѕидарство.

74. Баневски Тодор, мајстор во Занаетчиското претпријатие „1 мај“ Молерска задруга ул. „Моша Пијаде“ бр. 27 — за фарбарска струка.

75. Трајковски Киро, мајстор во „Димче Еребица“ ул. „Пелинце“ — за фарбарска струка.

76. Алексовски Стојан, агроном во Фабриката за шеќер во изградба ул. „Кирило и Методије“ бр. 26 — за лозарство.

77. Антевски Војо, агроном, управник на Станицата за лозарство ул. „Моша Пијаде“ бр. 24 — за лозарство.

78. Михајло Мирчев, агроном во Народниот одбор на Кумановска околина ул. „Среќко Пужалка“ бр. 1/II улаз приземје — за зрнеста храна.

79. Спасовски Драгутин, агроном, управник на Деловен сојуз „Анротехника“ ул. „Доне Божинов“ нова станбена задружна зграда — за зрнеста храна.

#### Х. ЗА ОХРИД

1. Трпески Трпе, раководител на Трговскиот дуќан „Текстилец“ — за текстил и галантерија.

2. Коцаров Стефан, шеф на Комерцијалното одделение на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — за текстил и галантерија.

3. Балабан Димче, продавач во Трговскиот дуќан „Изградба“ — за јаглен.

4. Бојаџи Анастас, од Охрид — за градежен материјал.

5. Кунев Никола, раководител на Трговскиот дуќан „Изградба“ — за дрво и дрвени производи.

6. Јордан Миленко, од Охрид, — за кожи, гуми и нивни производи.

7. Дуков Коле, раководител на продавницата при Трговското претпријатие „Делишес“ — за волна и волнени производи.

8. Рувина Нелу, директор на Претпријатието „Братство“ — за обоена металургија.

9. Проев Лазар, директор на Трговското претпријатие „Електрон“ — за црна металургија и железарија.

10. Зафиров Перо, раководител на Претпријатието „Домаќинство“ — за хемиски производи.

11. Марковски Ставре, директор на Претпријатието „Деликатес“ — за прехранбени производи.

12. Маленков Славе, директор на Претпријатието „Чинар“ — за прехранбени производи.

13. Малевче Ристо, продавач на Занаетчиското претпријатие „Здравје“ — за млеко и млечни производи.

14. Дојчиновски Иван, продавач во Задружното претпријатие за месо — за месо и месни производи.

15. Мостров Илија, подрумар во Угостителскиот дуќан „Детница“ за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

16. Битрак Коле, раководител на продавницата „Чинар“ — за жито, брашно, тесто и семе.

17. Бабаче Борис, директор на Претпријатието „Коста Абрашевиќ“ — за графичка индустрија.

18. Печијаре Павле, земјоделец — за тутун.

19. Ивановски Трајко, работник во Претпријатието „Електрична централа“ — за електрични материјали.

20. Мокир Ѓоре, тенекеџија и бравар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

21. Томевски Пецо, работник во Претпријатието „Галеб“ — за прецизна механика.

22. Јанков Климе, земјоделски техничар — за овошје и зеленчук.

23. Ваит Рахми, продавач во Трговскиот дуќан „Пролетер“ — за овошје и зеленчук.

#### XI. ЗА ПЕХЧЕВО

1. Андонов Александар, агроном во Општата земјоделска задруга во Пехчево — за сточна храна.

2. Николов Борис, службеник во Пехчево, с. Негрево на Општа земјоделска задруга во Пехчево — за жива стока, кожи и волна.

3. Горовски Васил, земјоделски техничар во Општа земјоделска задруга од Пехчево — за овошје и зеленчук.

4. Стефанов Илија, земјоделец во општа земјоделска задруга од Пехчево — за млеко и млечни производи.

5. Диковски Атанас, во Општа земјоделска задруга с. Умлена — за млеко и млечни производи.

6. Андонов Љупчо, службеник во Општа земјоделска задруга од Пехчево — за алкохолни пијалоци.

7. Точевски Атанас, службеник во Шумското индустриско претпријатие од Пехчево — за огревно дрво и Кумур.

8. Денковски Благој, службеник во Шумското индустриско претпријатие Пехчево — за дрвена граѓа.

9. Везенков Мичо, касап во Општа земјоделска задруга во Пехчево, од Пехчево — за сувомесни производи.

10. Секулов Борисов Јован, железар од Пехчево — за железарски производи.

11. Кракашев Андреја, работник во Фабриката за Керамиди „Црвена звезда“ Пехчево — за тули и Керамиди.

12. Становски Михаил, грнчар во Фабриката за Керамиди „Црвена звезда“ — за грнчарија, од Пехчево.

13. Миовски Панте, колар во УСФ „Комуналец“ од Пехчево — за коларски производи.

14. Ингилизов Димитров Павле, електричар во Комуналната установа во Пехчево — за електрични материјали.

#### XII. ЗА ПРИЛЕП

1. Наумовски Боге, директор на Трговското претпријатие „Нама“ — за текстил и галантерија.

2. Џорбески Димче, директор на Трговското претпријатие „Јасен“ — за јаглен.

3. Герматичија Гога, директор на Водно-електричното претпријатие — за градежен материјал.

4. Трајановски Пецо, директор на Дрводелското претпријатие „Илинден“ — за дрво и дрвни производи.

5. Галевски Петре, директор на Трговското претпријатие „Сервис“ — за кожа, гума и производи од кожа.

6. Десовски Гога, директор на Трговското претпријатие за кожи и волна „Макотекс“ — за волна и производи од волна.

7. Цакроски Методија, директор на Трговското претпријатие „3 ноември“ — за обоена металургија.

8. Киро Домлевски, службеник во Градежното претпријатие „Прилеп“ — за црна металургија ул. „Ристо Ристовски“ бр. 7.

9. Илиоски Стеван, директор на Трговското претпријатие „Арома“ — за хемиски производи.

10. Мидоски Кирил, директор на Трговското претпријатие „Препород“ — за колонијални стоки.

11. Кузмановски Тофил, раководител на продавницата при Занаецтиското претпријатие „Кораб“ — за млеко и производи од млеко.

12. Николовски Стефан, службеник во Занаецтиското претпријатие „Црници“ — за месо и производи од месо.

13. Џагадурски Иван, хемичар во Претпријатието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени стени“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14. Глически Атанас, службеник во „Жито-Пелагонија“ — за жито, тесто и семе.

15. Трајковски Пецо, работник во печатницата „11 октомври“ — за графичка индустрија.

16. Компаниоски Крсте, мајстор во Тутунскиот комбинат — за тутун.

17. Боцески Илија, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие — за електричен материјал.

18. Андреевски Славе, директор на Околинското занаецтиско претпријатие — за ковачки, браварски и лимарски производи.

19. Ивановски Дано, мајстор во Мермерниот комбинат — за прецизна механика.

20. Белистојановски Димче, продавач во Трговското претпријатие — за овошје и зеленчук.

#### XIII. ЗА РАДОВИШ

1. Ефтимов Димитар од Радовиш — за житарици.

2. Димитар Арсов, од Радовиш — за сточна храна, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал.

3. Борис Тутунџиев, од Радовиш — за кожи и волна.

4. Димитар Тренчев, од Радовиш — за жива стока.

5. Кукутанов Коце, — за овошје и зеленчук.

6. Пецев Кирил — за млеко и млечни производи.

7. Лефков Гоше, — за тутун и тутунови производи.

8. Ѓозов Илија — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

9. Лукарров Љупчо — за земјоделски машини, алати, алатни машини и мотори.

10. Лахтев Љупчо — за огревно дрво, Кумур и дрвена граѓа.

11. Пандов Гошо — за намештај.

12. Ефтимов Илија — за конзерви, сувомесни производи и масло.

13. Александар Гоџиџов, лекар — за шеќер и производи од шеќер.

14. Пенев Благој — за железарски и лимарски производи.

15. Стефчев Кочо — за текстил, предиво, конфекција, галантерија и козметика.

16. Георѓичков Никола — за кожарски производи (гон и кожи), кондури и гумени производи.

17. Марков Рафе — за цемент, стакло, вар, тули, керамиди и керамички производи.

18. Христов Јосиф — за електрични материјали.
19. Карталов Лазо — за коларски производи.
20. Танчев Мојсеј — за молерски услуги.
21. Тамаќаров Тодор — за ковачки производи.

#### XIV. ЗА РЕСЕН

1. Петковски Митко, продавач во Манифактурниот дуќан на Претпријатието „Преспанско Езеро“ — за текстил и галантерија.
2. Картадија Крсте, продавач во манифактурниот дуќан на Претпријатието „Преспанско Езеро“ — за текстил и галантерија.
3. Кочовски Тоше, техничар во Градежното претпријатие „Слога“ — за градежен материјал.
4. Ивановски Ване, градежен техничар во Градежното производително претпријатие „Слога“, Ресен — за градежни материјали.
5. Нешевски Пане, директор на Столарското претпријатие „Прогрес“ — за дрво и производи од дрво.
6. Крстевски Петар, директор на Шумското стопанство во Ресен — за дрво и производи од дрво.
7. Башовски Јоне, кондурација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.
8. Гештаков Кимче, мајстор во кондурациската кооперација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.
9. Вељанџва Љубица, службеник во Околиската аптека — за хемиски производи.
10. Трпевски Владе, службеник во Конзервна-та фабрика — за хемиски производи.
11. Војканов Стефче, службеник во Ветеринарната станица — за месо и месни производи.
12. Христовски Илија, санитарен инспектор на Народниот одбор на општината — за месо и месни производи.
13. Цветковски Драгољуб, инженер агроном, управник на Станицата за унапредување на земјоделството Ресен — за жито, тесто и семе.
14. Ангеловски Живко, референт по земјоделие во Народниот одбор на општината — за жито, тесто и семе.
15. Туцаровски Јоне, референт во Претпријатието за обработка и откуп на тутун — за тутун.
16. Ставревски Јанко, квалификуван работник во Претпријатието за откуп и обработка на тутун.
17. Димовски Стефан, висококвалификуван работник во Градежното производително претпријатие „Слога“, Ресен — за електрични материјали.
18. Сулчевски Коне, електротехнички мајстор во Електро-дистрибутивното претпријатие — за електрични материјали.
19. Печенковски Гога, земјоделски техничар во Општинскиот народен одбор — за овошје и зеленчук.
20. Кочковски Златан, управник во Земјоделската задруга „Преспанско јаболко“ — за овошје и зеленчук.

#### XV. ЗА СТРУГА

1. Шута Ламбуш, директор на Трговското претпријатие „Снабдител“ — за текстил и галантерија.
2. Несторовски Кирил, директор на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за текстил и галантерија.

3. Симоновски Челик, ковач — за јаглен.
4. Грујоски Јован, рударски работник од с. Пискупштина — за јаглен.
5. Ковачевски Анастас, градежен техничар во Народниот одбор на општината — за градежен материјал.
6. Наумовски Крсте, директор на Државниот комбинат „Караорман“ — за градежен материјал.
7. Голабоски Тоде, дрводелец — за дрво и производи од дрво.
8. Аџиевски Боре, дрводелец — за дрво и производи од дрво.
9. Кочоски Крсте, кондурација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.
10. Милески Јоне, трговски помошник во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за кожа, гума и производи од кожа и гума.
11. Гоповски Благое, волночлачар — за волна и производи од волна.
12. Несторов Јанко, директор на Трговското претпријатие „Нама“ — за волна и производи од волна.
13. Јанковски Иљо, машинобравар — за обоена металургија.
14. Спасовски Ристо, механичар — за обоена металургија.
15. Јанковски Јоне, машинбравар — за црна металургија и железарија.
16. Матовски Гоко, машинбравар — за црна металургија и железарија.
17. Пулејков Стефан, трговски помошник во Трговското претпријатие „Нама“ — за хемиски производи.
18. Иван Белевски, помошник аптекар — за хемиски производи.
19. Д-р Несторов Ѓорѓи, управител на Болницата — за прехранбени артикли.
20. Поповски Никола, трговски помошник во Трговското претпријатие „Нама“ — за прехранбени артикли.
21. Матовски Климе, сточар — за млеко и млечни производи.
22. Османовски Гајим, кувар при хотелот „Турист“ — за млеко и млечни производи.
23. Биљановски Славе, касап — за месо и месни производи.
24. Плаковски Славе, помошник ветеринарен лекар при Ветеринарната станица — за месо и производи од месо.
25. Белчевски Таки, службеник при Угостителското претпријатие „Алкопромет“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
26. Дарвишевски Целадин, слаткар — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
27. Стојановски Вангел, директор на Пекарското претпријатие — за жито, тесто и семе.
28. Голабоски Ристо, земјоделски техничар, директор на Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — за жито, тесто и семе.
29. Калајциски Тошо, службеник при Народниот одбор на општината — за графичка индустрија.
30. Топаловски Милан, пензионер — за графичка индустрија.
31. Поповски Ристо, директор на Опитното поле — за тутун.

32. Коџоман Васил, службеник при Инвалидското претпријатие — за тутун.

33. Матовски Зоре, електро-техничар при Електро-дистрибутивното претпријатие „Светлост“ — за електрични материјали.

34. Цендовски Миле, електротехничар при Електродистрибутивното претпријатие „Светлост“ — за електрични материјали.

35. Јанковски Иљо, машин бравар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

36. Чакаревиќ Јаким, лимар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

37. Бори Акиф, механичар при Дрвниот комбинат „Караорман“ — за прецизна механика.

38. Јовановски Аргил, механичар при Дрвниот комбинат „Караорман“ — за прецизна механика.

39. Кувелоски Јоне, продавач при Трговското претпријатие „Исхрана“ — за овошје и зеленчук.

40. Бизат Шукри, работник во Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — за емиш и зеленчук.

#### XVI. ЗА ТЕТОВО

1. Николовски Александар — за огревно дрво и јаглен.

2. Јосифовски Кирко — за огревно дрво и јаглен.

3. Нонески Саво — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и др.

4. Богоески Киро — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и др.

5. Амети Ваит — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6. Марушка Иван — за моторни возила, резервни делови и прибор.

7. Гавровски Томче — за транспортен сообраќај.

8. Иван Марушка — за транспортен сообраќај.

9. Карев Илија — за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња.

10. Симонов Драган — за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња.

11. Симовски (Сопил) Спиро — за пчеларски материјал и прибор.

12. Димитровски Панче — за пчеларски материјал и прибор.

13. Јовановски Никола — за спортски прибор.

14. Иљоски Млален — за спортски прибор.

15. Јосифовски Кирко — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

16. Амети Ваит — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

17. Костоски Глиша — за дрво и дрвени производи.

18. Филиповски Никола — за дрво и дрвени производи.

19. Лефтеровски Киро — за шумарство и шумарски производи.

20. Антевски Миле — за шумарство и шумарски производи.

21. Ангеловски Миле — за намештај.

22. Влошески Благој — за намештај.

23. Николоски Александар — за дрво и извоз.

24. Јосифовски Кирко — за дрво и извоз.

25. Силјаноски Крсто — за паркет.

26. Павлоски Крсто — за паркет.

27. Исаевски Гоце — бочварска струка.

28. Јанковски Борис — бочварска струка.

29. Николовски Никола — коларска струка.

30. Стефановски Тодор — коларска струка.

31. Јефтовски Чедо — столарска струка.

32. Јовановски Стојан — столарска струка.

33. Лефтеровски Киро — експлоатација на шуми.

34. Антевски Миле — експлоатација на шуми.

35. Апостолски Војче — за хартија.

36. Софрониевски Славе — за хартија.

37. Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока и конфекција.

38. Јовановски Никола — за текстил, кратка стока, конфекција.

39. Томоски Киро — за тутун и тутунови преработки.

40. Тодоровиќ Војо — за тутун и тутунови преработки.

41. Димитриевски Апо — за житарици, млински и тестени производи.

42. Сазнов Борис — за житарици, млински и тестени производи.

43. Јосифи Мицет — за овошје, зеленчук и преработки.

44. Божиновски Јошко — за овошје, зеленчук и преработки.

45. Стефановски Живко — за стока, маст, месо и преработки.

46. Кузмановски Симо — за стока, маст, месо и преработки.

47. Меноски Форе — за млеко и млечни производи.

48. Костадиноски Младен — за млеко и млечни производи.

49. Петроски Симо — за алкохолни и безалкохолни пијалони.

50. Стојановски Стојан — за алкохолни и безалкохолни пијалони.

51. Блажески Борис — за риба.

52. Бошковски Младен — за прехранбени артикли.

53. Божиноски Младен — за прехранбени артикли.

54. Мисајлоски Аспарух — за колонијална стока.

55. Меноски Форе — за колонијална стока.

56. Мисајловски Аспарух — за мешана стока.

57. Бошковски Младен — за мешана стока.

58. Иса Давт — за аутомеханичарски попоавки

59. Марушка Иван — за аутомеханичарски поправки.

60. Серафимовски Киро — за занаетчиско лимарски услуги.

61. Митревски Круме — за занаетчиско-лимарски услуги.

62. Павловски Крсто — за градежни услуги.

63. Стојкоски Тоде — за градежни услуги.

64. Серафимовски Симо — за електричарски услуги.

65. Јованоски Трипун — за електричарски услуги.

66. Стефановски Тодор — за ковачки и коларски занает.

67. Јевтимоски Гаерил — за ковачки и коларски занает.

68. Емвруло Муадин — за посластичарски занает.

69. Васлим Јулми — за посластичарски занает.
70. Блажевски Симо — за ѕидарски занает.
71. Силјаноски Крсто — за ѕидарски занает.
72. Филиповски Коле — за столарски занает.
73. Урошески Благоја — за столарски занает.
74. Мисајлоски Аспарух — за галантерија, базарска стока и играчки.
75. Бошковски Младен — за галантерија, базарски стока и играчки.
76. Ѓорчески Борис — за крзнарска стока.
77. Василевски Гаврил — за крзнарска стока.
78. Крстевски Кирко — за каделни и јутени производи.
79. Апостолски Глигор — за каделни и јутени производи.
80. Шисивар Решит, — за кожа, седларска, ременска стока и кожна галантерија.
81. Абуш Иса — за кожа, седларска и ременска стока и кожна галантерија.
82. Герасимовски Стојан — за сурова кожа, волна, крзно, живина и отпадоци од влакна.
83. Мишковски Димко — за сурова кожа, волна, крзно, живина и отпадоци од влакна.
84. Гашоски Александар — за живина.
85. Крстевски Томе — за живина.
86. Пандилоски Веселин — за отпадоци.
87. Петровски Симо — за угостителство.
88. Јовановски Диме — за угостителство.
89. Доноски Благоја — за електро-инсталатерска струка.
90. Серафимовски Симо — за електро-инсталатерска струка.
91. Дакоски Благоја — за радио-механичарска струка.
92. Серафимовски Симо — за радио-механичарска струка.
93. Дакоски Благоја — за далеководи, напони и трафо-станции.
94. Серафимовски Симо — за далеководи, напони и трафо-станции.
95. Дакоски Благоја — за радио-апарати и прибор.
96. Серафимовски Симо — за радио-апарати и прибор.
97. Николоски Аце — за градежништво и материјали.
98. Стефаноски Ристо (Черенко) — за градежништво и градежни материјали.
99. Марина Глиша — за бетон.
100. Блажески Симо — за бетон.
101. Јованоски Андро — за графичка индустрија.
102. Апостолоски Милан — за графичка индустрија.
103. Ѓорѓески Бранко — за лозарство.
104. Покорни Бранко — за лозарство.
105. Димитриевиќ Ацо — за зрнени храни.
106. Атанасовски Тоде — за зрнени храни.
107. Јендровски Владо — за финансии, сметководство и книговодство.
108. Гогоски Трпе — за финансии, сметководство и книговодство.
109. Атанасовски Трпе — за фарбарска струка.
110. Илиевски Јоше — за фарбарска струка.

## XVII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Алексос Илија, раководител во Претпријатието „Даб“ — за опревно дрво и јаглен.
2. Јакимов Трајко, технички раководител во Претпријатието „Браќа Кошулчеви“ — за железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.
3. Георгиев Дарце, раководител во Трговскиот дуќан „Триглав“ — за материјали, возила, резервни делови и прибор.
4. Адзитонов Ордан, директор на автотранспортниот сообраќај — за транспорт и сообраќај.
5. Инженер Курчиев Љубе, инженер во Околинскиот народен одбор — за електро и радио индустрија.
6. Игнов Ангел, директор на Занаетчиското претпријатие — за радиоапарти и прибор во „Радиоцентар“.
7. Минов Мино, инженер во Фабриката за масло „Велес“ — за индустрија на масло.
8. Ѓесов Благој, техничар во Народниот одбор на општината Титов Велес — за градежни материјали „Бетон“.
9. Зафиров Борис, приватен молер — за фарбарска струка.
10. Арсов Стојан, палир во Претпријатието „Бетон“ — за предмети од бетон и вештачки камен.
11. Трајков Трајко, палир во Претпријатието „Бетон“ — за ѕидарство.
12. Гаврилски Трајан, инженер во Фабриката за порцелан „Борис Кидрич“ — за керамички производи.
13. Гаврилски Трајан, инженер во Фабриката за порцелан „Борис Кидрич“ — за стакло, порцелан и керамичка стока.
14. Триков Борис, приватен столар — за намештај ул. „Владимир Назор“ бр. 1.
15. Павлов Трајче, директор на Претпријатието „Богдан Каракостев“ — за бочварски производи.
16. Клиничарев Ѓорѓи, приватен колар — за коларски производи.
17. Несторов Славејко, приватен столар — за столарски производи.
18. Крепиев Боро, комерцијалист во Трговското претпријатие „29 ноември“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.
19. Јовев Димче, магационер во Трговскиот дуќан „Кадица“ — за галантерија и базарска стока и играчки.
20. Зарезанков Ѓорѓи, директор на Курчиското крзнарската работилница „Димко Митрев“ — за крзнарска стока.
21. Бабунски Панче, комерцијалист во Претпријатието „Работник“ — за јажарска стока, каделски и јутени производи.
22. Бабунски Панче, комерцијалист во Претпријатието „Работник“ — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.
23. Стојков Јовче, директор на монополот — за тутун и тутунови преработки.
24. Тодоров Кицо, управител на ветеринарната станица — за стока и сточна храна.
25. Тодоров Кицо, управител на ветеринарната станица — за месо и месни производи.

26. Белев Борис, директор на Претпријатието „Жито Вардар“ — за житарици и млински преработки.

27. Сурков Тодор, службеник во Околинскиот народен одбор — за семенска стока.

28. Тодоров Кирило, управител на ветеринарската станица — за риба.

29. Паунов Ѓорѓија, работник во Откупната станица во Титов Велес на претпријатието „Градинар“ — Скопје — за овошје и зеленчук.

30. Василов Лазо, на работа во Претпријатието „Шар“ — за млеко и млечни производи.

31. Ѓорѓов Миле, на работа во Претпријатието „Винар“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

32. Тлачинац Рајко, санитарен инспектор при Народниот одбор на општината — за прехранбени артикли.

33. Забев Петре, книговодител во Угостителското претпријатие „Македонија“ — за колонијална стока.

34. Вангелов Методи, на работа во „Ангро Вардар“ — за мешана стока.

35. Хадзитенов Ордан, директор на Претпријатието за аутотранспорт и шпедиција — за аутомеханичарски поправки.

36. Илиев Борис, приватен лимар — за занатство и лимарски услуги.

37. Војаџиев Атанас, на работа во Угостителското претпријатие „Вишна“ — за посластичарски занает.

38. Ѓошков Благој, директор на Птицеводното претпријатие Долно Оризари — за живина.

39. Ѓорѓов Лазо, на работа во Претпријатието „Ангро Вардар“ — за мешани индустриски артикли.

40. Курчиев Панче, работи во Откупната станица во Титов Велес на претпријатието „Суровина“ — Белград — за отпадоци.

41. Костев Љубе, директор на Угостителското претпријатие „Македонија“ — за угостителство.

42. Кулев Илија, на работа во Претпријатието „Табак“ — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

43. Ѓрбев Кирило, службеник во Околинскиот народен одбор — за градски услуги.

44. Панев Трајче, директор на Претпријатието „Динамо“ — за електричарски услуги.

45. Клиничаров Ѓорѓија, приватен колар — за ковачки и коларски занает.

46. Сурков Тодор, службеник во Околинскиот народен одбор — за лозарство.

47. Оираков Панче, службеник при Околинскиот народен одбор — за финансии, сметководство и книговодство.

48. Белев Борис, директор на Претпријатието „Жито Вардар“ — за зрени храни.

### XVIII. ЗА ШТИП

1. Хаџикимов Ристо, шеф на сметководството при Здружниот сојуз — за житарици.

2. Соколовски Тодор, земјоделски техничар службеник во Народниот одбор на општината Штип — за житарици.

3. Серафим Атанасов, директор на Специјализираната задруга „Слога“ — за сточна храна.

4. Чучков Петар, раководител на Трговскиот дуќан „Овче Поле“ — за сточна храна.

5. Василев Васил, раководител на Месарскиот дуќан „Месо-риба“ — за жива стока.

6. Стефанов Иво, раководител на Месарскиот дуќан „Месар“ — за жива стока.

7. Џонов Ладе, работник во Задругата „Единство“ во Штип — за кожи и волна.

8. Каев Стојан, раководител на Трговскиот дуќан за кожи „Кожар“ — за кожи и волна.

9. Ушинов Ванчо, земјоделски техничар од Штип — за овошје и зеленчук.

10. Калејски Митко, директор на Претпријатието „Калинка“ — за овоштие и зеленчук.

11. Арсов Добре, раководител на Млекарскиот дуќан „Здравје“ — за млеко и млечни производи.

12. Корнети Дијаманди, инженер агроном во Реонската опитна станица во Кочани, — за житарици, сточна храна, овоштие, зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

13. Попов Војо, директор на Претпријатието за производи на тутун — за тутун.

14. Стефанов Кирило, технички раководител на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

15. Шпигов Александар, технички раководител во памучната индустрија „Македонка“ — за памук.

16. Коцев Владо, раководител на „Макотекс“ — за памук.

17. Хаџикимов Ристо, шеф на сметководството при Здружен сојуз — за ориз.

18. Атанасов Серафим, директор на Специјализираната задруга „Слога“ — за ориз.

19. Миташов Мијалче, раководител на маслодајната испостава — за маслодајни семиња.

20. Мемедов Мека, агроном во Општиот деловен сојуз — за маслодајни семиња.

21. Ушински Ванчо, директор на Земјоделското училиште — за лозов посадочен материјал.

22. Судиклиски Тодор, директор на Реонската опитна станица — за лозов посадочен материјал.

23. Алибегов Алија, директор на Лозарското претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

24. Везенков Ванчо, технички раководител на Лозарското претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

25. Кралев Мишо, раководител на земјоделската аптека — за вештачки ѓубриња.

26. Попов Љупчо, раководител на семенското претпријатие — за вештачки ѓубриња.

27. Вангелов Атанас, шумарски инженер во Шумското индустриско претпријатие „Борис Кидрич“ во Кочани, живее во Кочани, — за огревно дрво, Кумур, дрвена граѓа и намештај.

28. Зенделов Крум, службеник во Деловниот сојуз за механизација во Штип — за земјоделски машини.

29. Митко Фурков, работник во Деловниот сојуз за механизација во Штип — за земјоделски машини.

30. Иванов Иван, градежен техничар во Градежното претпријатие „Напредок“ во Кочани — за вар, тули, керамици, керамични производи и електрични материјали.

31. Пешков Страшко, службеник во Трговското претпријатие „Чатал“ — за огревно дрво и Кумур.

32. Василев Трајко, директор на Столарското претпријатие „Мебел“ — за дрво и граѓа.
33. Христов Драган, директор на Градежното претпријатие „Парчуца“ — за дрво и граѓа.
34. Вардинов Петар, технички помошник на Претпријатието „Мебел“ — за намештај.
35. Шамов Трајко, технички раководител на Претпријатието „Мебел“ — за намештај.
36. Тодоров Коле, ветеринарни техничар — за конзерви.
37. Јорданов Методи, раководител на Трговскиот дуќан „Лисец“ — за конзерви.
38. Калејски Митко, директор на Претпријатието „Калинка“ — за масло.
39. Рибарски Тодор, службеник во Претпријатието „Исхрана“ — за масло.
40. Шалев Петар, раководител на ресторанот „Прелана“ — за сувомесни производи.
41. Ѓорѓов Тодор, директор на Угостителското претпријатие „Нов Белград“ — за сувомесни производи.
42. Магинаров Тодор, раководител на содарата „Европа“ — за безалкохолни пијалоци.
43. Попов Кирило, секретар на Земјоделската комора во Штип — за безалкохолни пијалоци.
44. Витларов Мишо, директор на Слаткарското претпријатие „Јагода“ — Штип.
45. Сечков Никола, раководител на Трговскиот дуќан „Прехрана“ — за тестени производи.
46. Захариев Васил, пролавач во книжарата „Метал“ — за шеќер и производи од шеќер.
47. Рубиша Моис, работник во Претпријатието за земјоделски машини „Метална“ — за алатни машини.
48. Балабанов Стојан, службеник во Земјоделската аптека — за мотори.
49. Самушиков Никола, механичар во работилницата „Прозд“ — за мотори.
50. Спцев Добре, раководител на Железарскиот дуќан „Метал“ — за железарски производи.
51. Панев Стојмиро, раководител на Железарскиот дуќан „Караорман“ — за железарски производи.
52. Манчов Илија, раководител на механичарската работилница „Прогрес“ — за лимарски производи.
53. Стојчев Петар, лимар — за лимарски производи.
54. Кусакатов Јордан, службеник при Општината — за козметика.
55. Скерлев Димче, раководител на аптеката — за козметика.
56. Соколов Ратко, директор на Молерското претпријатие „Укус“ — за бои и лакови.
57. Волјаниќ Тодор, работник во Молерското претпријатие „Укус“ во Штип — за бои и лакови.
58. Брашнаров Митко, раководител на испоставата за тутун — за тутунови производи.
59. Синдаков Димитар, заменик технички раководител на ткалната на „Македонка“ — за текстил.
60. Гајдарски Драги, заменик технички раководител на предилницата „Македонка“ — за предиво.
61. Јорданов Павле, раководител на шивачката работилница „В. Доѓански“ — за конфекција.
62. Гакев Ванчо, раководител на продавницата „Спорт“ — за галантерија.
63. Ковачев Димитар, службеник при Околискиот народен одбор — за кожарски производи.
64. Веселинов Моне, службеник при Комуналната банка — за кожарски производи.
65. Самарциска Цвета, раководител на продавницата „Комбинат“ — за гумени производи.
66. Ѓорѓиев Ладе, раководител на работилницата за кондури „Колектив“ — за кондури.
67. Шеќеринов Донче, кондурација во град Штип — за кондури.
68. Цидров Методи, раководител на Трговскиот дуќан „Метал“ — за вар.
69. Златковски Александар — градежен техничар во Градежното претпријатие „Бетон“ V-то градилиште во Штип.
70. Иванов Јордан, директор на претпријатието „Пролетер“ — за тули и керамици.
71. Зонев Моне, раководител на претпријатието за отпадоци — за тули и керамици.
72. Трендафилев Димитар — електротехничар — за електрични материјали.
73. Голев Симеон, раководител на претпријатието „Електројуг“ — за електрични материјали.
74. Смилков Васил, работник при Електричното дистрибутивно претпријатие — за електрични материјали.
75. Ѓошев Ванчо, технички раководител при печатницата „Илинден“ — за печатарски услуги.
76. Ѓорѓиев Ванчо, раководител на кланицата — за коларски производи.
77. Бунгуров Трајко, работник во коларскиот погон „Прогрес“ — за коларски производи.
78. Соколов Ратко, директор на Молерското претпријатие „Укус“ — за молерски услуги.
79. Кулков Ангел, граѓевински техничар службеник при Народниот одбор на општината Штип — за цемент.
80. Ушински Симеон, столарски работник во Столарското претпријатие „Мебел“ Штип — за намештај.
81. Ушинов Симеон, работник во Столарското претпријатие „Мебел“ во Штип — за стакло.

#### XIX. ЗА КОЧАНИ

- Коцев Димков Михаило, инженер агроном, земјоделски инспектор во Општината Кочани, од Кочани — за житарици, сточна храна, овошје и зеленчук, млеко млечни производи, памук, твчун, овез, маслостајни семиња, лозов посалочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци
- Апостолов Методи, лекач во Ветеринарната станица во Кочани — за жива стока, кожа и волна, конзерви, масло, сувомесни производи и месо.
- Христов Трендов Борис — директор на Шумското претпријатие „Борис Кидрич“ од Кочани — за огревно дрво, Кумур, дрвена граѓа, намештај.
- Ковачки Јордан, висококвалификуван браварски работник во Претпријатието „Вреѓаничка Долина“ — Кочани, од Кочани, за земјоделски машини, алати, алатни машини, железарски производи и лимарски производи.
- Благој Тодоров Герасимов, хидромеханичар на служба во Водната заедница — Кочани — за



земјоделски машини, алати, алатни машини, железарски производи и лимарски производи.

6. Атанасов Пецо, пазаришен инспектор при Народниот одбор на општината Кочани — за тестени производи, шеќерни производи, козметика, бои и лакови, тутунови производи, алкохолни, текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи, чевли, цемент и стакло.

7. Попов Тодор, директор на Деловниот сојуз за сточарство во Кочани во Трговското претпријатие „Жетвар“ од Кочани — за тестени производи, шеќерни производи, козметика бои и лакови, тутунови производи, алкохолни, текстил, предиво, конфекција и галантерија, кожарски производи, гумени производи, чевли, цемент и стакло.

8. Топузов Перо, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие во Кочани, од Кочани — за вар, тули, керамики, керамични производи, електро материјали.

9. Крушаров Живко, градежен техничар при Брегалничкиот мелиоративен систем во Кочани, од Кочани — за ѕидарски и молерски услуги.

10. Михајлов Георгиев Никола, инженер агроном при Живинарската фарма во изградба Кочани — за житарици, сточна храна, овоштие и зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

11. Корнети Василев Дијаманди, инженер агроном од Реонската опитна станица Кочани, од Кочани — за житарици, сточна храна, овоштие и зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

12. Анастасов Вангели Анастас, инженер шумар во Шумарското индустриско претпријатие „Борис Кидрич“ — Кочани, од Кочани — за огревно дрво, кумур, дрвена граѓа и намештај.

13. Димитров Соџиров Димитар, шумарски техничар во Шумското стопанство „Паруца“ Кочани, од Кочани — за огревно дрво и кумур.

14. Димитров Петрев Нико, мајстор тишлер во Градежното претпријатие „Напредок“ во Кочани — за дрвена граѓа и намештај.

15. Димитров Боров Благој, земјоделски техничар во Народниот одбор на општината Кочани — за овоштие и зеленчук.

16. Иванов Славкоз Иван, директор на Градежното претпријатие „Напредок“ во Кочани — за ѕидарски и молерски услуги.

17. Анастасов Јорданов Симеон, директор на Деловниот сојуз за механизација во Кочани — за земјоделски машини и алати, алатни машини, железарски производи и лимарски производи.

18. Тодоров Боров Никола — инженер агроном од Кочани на служба во Народниот одбор на општината Кочани — за житарици, сточна храна, овоштие, зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

19. Бојадиски Спиров Киро — инженер агроном од Кочани на служба во Деловниот сојуз за механизација — за житарици, сточна храна, овоштие, зеленчук, млеко и млечни производи, памук,

тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

20. Пендов Димитров Киро — градежен инженер во Мелиоративниот систем „Брегалница“ Кочани од Кочани — за ѕидарски и молерски услуги.

21. Ристов Блажез Панчо — инженер архитекта од Кочани на служба во Градежното претпријатие „Напредок“ Кочани — за ѕидарски и молерски услуги.

## XX. ЗА СТРУМИЦА

1. Косев Киро, секретар на Испоставата на Трговската комора — за житарици.

2. Чутинов Горѓи, Деловен сојуз — Струмица — за житарици.

3. Арсов Славче, агроном во Селекционата станица — за сточна храна.

4. Методи Каргозев, агроном во Селекционата станица — за сточна храна.

5. Алеф Вета Томчо, ветеринар во Градската кланица — за жива стока.

6. Танчев Ванчо, градска кланица со ладилник — за жива стока.

7. Панов Атанас, во Трговското претпријатие „Мерино“ — за кожи и волна.

8. Благој Костуранов, агроном во Земјоделското училиште — за кожи и волна.

9. Калев Душко, директор на Претпријатието „Салашица“.

10. Фиданчев Александар, агроном во Градинарското претпријатие „Напредок“ — за овошје и зеленчук.

11. Орцев Панче, земјоделски техничар во Градежното претпријатие „Напредок“ — за овошје и зеленчук.

12. Чапаратков Димитар, во Трговското претпријатие „Гранат“ — за млеко и млечни производи.

13. Русуманов Атанас, во Трговското претпријатие „Бистра“ — за млеко и млечни производи.

14. Костов Ичев Славчо, агроном во Тутунската станица — за тутун.

15. Чинков Славчо, во тутунова станица — за тутун.

16. Ристоманов Христо, агроном во Институтот за памук — за памук.

17. Шарламанов Коста, Откупна станица „Мако-текс“ — за ориз.

18. Попов Боро, агроном во Институтот за памук — за ориз.

19. Николов Митко, во Трговското претпријатие „Благој Јанков“ — за ориз.

20. Паликарова Драгица, земјоделски техничар во откупната станица — за маслодајни семиња.

21. Машкулос Стојан, трг. претпријатие „Исхрана“ — за маслодајни семиња.

22. Николчев Киро, во Свилар-бубарска задруга — за лозов расадник.

23. Манолев Борис, агроном во Земјоделското училиште — за лозов расадник.

24. Смиљанов Андрико, Претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

25. Панов Бранко, во складот на Претпријатието „Бисерка“ — за лак и алкохолни пијалоци.

26. Илиев Горѓи, агроном во Претпријатието „Агротехника“ — за вештачки ѓубриња.

27. Шилинов Дончо, Трговско претпријатие „Задругар“ — за вештачки губриња.
28. Ванчо Атанасов, земјоделски техничар во Општиот деловен сојуз.
29. Ваджаков Никола, Трговско претпријатие „Агротехника“ — за земјоделски машини.
30. Вуксановиќ Милисав, агроном во Здружната школа — за земјоделски машини.
31. Стоев Ристо, во Трговското претпријатие „Македонија“ — за огревно дрво и Кумур.
32. Ристо Ристоманов — директор на Претпријатието „Сеча“.
33. Вангелов Томо, техничар во Шумското стопанство — за огревно дрво и Кумур.
34. Цурев Мито, директор на Столарската работилница — за намештај.
35. Захов Стоил, приватен тишлер — за намештај.
36. Божинокчев Нанчо, Самостоен трговски дуќан „Нова трговија“ — за конзерви.
37. Костуранов Цветко, во Трговското претпријатие „Месар“ — за конзерви.
38. Георги Митев — ветеринарен инспектор во Народниот одбор на општината Струмица.
39. Катица Босиланова, професор во Вишата гимназија „Јане Сандански“ — за масло.
40. Минансва Ратка, професор во гимназијата — за масло.
41. Драги Хаџитошев, началник на Одделението за комунални работи на Народниот одбор на општината Струмица.
42. Караџоцев Киро, градежен техничар во Претпријатието „Вел Камен“ — за градежен материјал.
43. Божинов Киро, во Трговското претпријатие „Нама“ — за градежен материјал.
44. Никочев Томо, Трговско претпријатие „Грапап“ — за масло.
45. Танчев Танчо, Трговско претпријатие „Македонија“ — за сувомесни производи.
46. Варгаљаков Димитар, ветеринарен техничар — за сувомесни производи.
47. Гогушев Јанко, Инвалидско претпријатие „Борец“ — за безалкохолни пијалоци.
48. Босиљанов Тодор, во Занаетчиското претпријатие „Црвена звезда“ — за безалкохолни пијалоци.
49. Бубев Ристо, Занаетчиското претпријатие „Струмешница“ — за тестени производи.
50. Стојанов Мито, директор на Претпријатието „Струмешница“ — за тестени производи.
51. Шекеџиев Коста, Занаетчиско претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќер и производи од шеќер.
52. Калеников Сократ, во Занаетчиското претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќер и производи од шеќер.
53. Кочурков Ристо, во Занаетчиското претпријатие „Прогрес“ — за алати и машини.
54. Поп Тодоров Мито, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за алати и машини.
55. Херцегоњи Фрањо, Претпријатие „Ауто-транспорт“ — за мотори.
56. Тртјаков Никола, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за мотори.
57. Пачов Борис, приватен железар — за железарски производи.
58. Јанев Михаил, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за железарски производи.
59. Гарванлиев Кочо, приватен лимар — за лимарски производи.
60. Кировски Никола, приватен лимар — за лимарски производи.
61. Мучев Атанас, учител во Гимназијата — за бои и лакови.
62. Чорев Славчо, градска кланица со ладилник — за бои и лакови.
63. Стоилов Душко, Трговско претпријатие „Нама“ — за козметика.
64. Манчев Ѓорѓи, професор во гимназијата — за козметика.
65. Филчевски Живко, тутунов склад — за тутунови производи.
66. Масев Ташо, Трговско претпријатие „Исхрана“ — за тутунови производи.
67. Ристо Хаџимишев, хемичар во Рудникот за фелшпад „Огражден“ — за алкалоиди.
68. Бинчев Боро, агроном во Фитозащитната станица — за алкалоиди.
69. Танчев Митко, Трговско претпријатие „Нама“ — за текстил.
70. Голубов Ристо, раководител на Продавницата „Луќа“ — за текстил.
71. Кочо Чахчев, од Струмица — за текстил.
72. Галев Кочо, Трговски дуќан „Слобода“ — за предиво.
73. Витлаков Надко, Трговски дуќан „Добра услуга“ — за предиво.
74. Манолев Манол, во Шивачката задруга „Герас Цунев“ — за конфекција.
75. Спиоров Киро, приватен шивач — за конфекција.
76. Богоев Љупчо, самостоен трговски дуќан „Лилјана“ — за галантерија.
77. Чачев Коста, наставник во Здружната школа — за галантерија.
78. Кириљачев Атанас, Трговско претпријатие „Нама“ — за кожни производи.
79. Ичев Ристо, Занаетчиско претпријатие — „Слога“ — за кожни производи.
80. Динков Ристо, продавница на „Борово“ — за гумени производи.
81. Станков Јордан, Самостоен трговски дуќан „Полет“ — за гумени производи.
82. Благој Пиперевски, раководител на Продавницата „Пролетер“.
83. Самаракон Васил, Занаетчиско претпријатие при Деловниот сојуз — за кондури.
84. Цорлев Петар, приватен кондурација — за кондури.
85. Раденко Шишевски, градежен инспектор во Народниот одбор на општината Струмица.
86. Дугазански Ванчо, градежен техничар во Општинскиот одбор — за цемент.
87. Малинск Никола, Претпријатие „Пелагонија“ — за цемент.
88. Стојков Илија, Трговско претпријатие „Грапап“ — за стакло.
89. Панов Мито, Занаетчиско претпријатие на Деловниот сојуз — за стакло.
90. Војчев Ефтим, Рудник за фелшпад „Огражден“ — за вар.

91. Арабаџиев Васил, Народен одбор на општина — за вар.
92. Ѓорѓе Стојков, службеник во Претпријатието „Гранап“.
93. Младенов Ристо, Претпријатие „Еленица“ — за тули и Керамиди.
94. Стојанов Ристо, Претпријатие „Еленица“ — за тули и Керамиди.
95. Цветков Ѓорѓи, приватен грнчар — за грнчарија и порцулан.
96. Урдов Тодор, Установа за градско зеленило — за грнчарија и порцулан
97. Ристоманов Димитар, електрична централа — за електричен материјал.
98. Кировски Кирило, Претпријатие „Електрон“ — за електричен материјал.
99. Ѓорѓе Иванов, работник во Печатницата „Благој Мучето“ — за печатени производи.
10. Пиљафов Васил, Градска печатница — за печатени производи.
101. Апостолов Јанко, Трговско претпријатие „Нама“ — за печатени производи.
102. Чиков Кирило, Коларска задруга „Готен“ — за коларски производи.
103. Френков Ташо, приватен колар — за коларски производи.
104. Нешев Ѓорѓи, приватен молер — за молерски услуги.
105. Монеv Аралампи, приватен молер — за молерски услуги.

### XXI. СКОПЈЕ

1. Стефановски Трпе, директор во „Сеча“ — за јаглен и преработки од јаглен.
2. Трпков Кирил „Сеча“ — за огревно дрво и јаглен.
3. Сидовски Славко „Сеча“ — за огревно дрво и јаглен.
4. Анастасов Страхил, службеник во „Ангрометал“ — за производи од метална индустрија.
5. Пети Наум, на служба во „Технометал“ ул. „Питу Гули“, бр. 10 — за железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.
6. Анастасов Страхил, службеник во „Ангрометал“ — за железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.
7. Панзов Боро, директор на „Аутомакедонија“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.
8. Зографски Јован, на служба во Заводот за план на НРМ — за транспорт и сообраќај.
9. Икономов Цако, директор на „Агроснабдител“ — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.
10. Зотик Трајко, на служба во „Електро Скопје“ — за електроинсталатерска струка.
11. Карапанчев Михаил, Електричарско претпријатие „Инсталатер“ — за електро-инсталатерска струка.
12. Михајловски Мики, радиомеханичар во Државниот секретаријат на НРМ — за радио-механичарска струка.
13. Баланчевски Војо, радиотехничар — за радио-механичарската струка.
14. Миџковски Александар, за електрични машини, електротехничка стока, радиоапарати и прибор, електропривредна и електроиндустрија.

15. Ноновски Трајко, фотограф во „Фото Центар“ — за фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор.
16. Ивановски Александар, „Фотограф“ ул. „Мирче Ацев“ бр. 54 — за фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор.
17. Ѓембол Даре, директор на „Реплек“ — за медицински, здравствени и научни апарати, инструменти и прибор, лекови и санитарска стока.
18. Несторовски Јосиф, ул. „Орце Николов“ — за столарски прибор.
19. Мижимаков Ангеле, шеф на хемикалии во „Центрохемија“ ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 8 — за хемиска стока.
20. Арсовски Драган, шеф на фото материјали во „Центрохемија“ ул. „312“ бр. 4 — за хемиска стока.
21. Нешовски Илија, директор на „Центрохемија“ — за бои, лакови, хемикалии и прибор.
22. Димантин Лазо, наставник во Училиштето за ученици во стопанството „Димитрие Туцовиќ“ — за музички инструменти, радиоапарати и прибор.
23. Ѓиев Иван, изработка на музички инструменти, ул. „108“ бр. 25 — за музички инструменти, радиоапарати и прибор.
24. Доновски Ѓорѓи, на служба во Фабриката за сапун и козметика „Цветан Димов“ — за парфимериска и козметичка стока.
25. Томовски Сотир, доцент архитект на Техничкиот факултет, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 26 — за градежништво и градежни материјали.
26. Косевски Владимир, на служба во Народниот одбор на Скопска околина — за градежништво и градежни материјали.
27. Томов Васил, шеф на служба во Претпријатието „Јасен“ ул. „Васил Главинов“ бр. 37 — за градежништво и градежни материјали.
28. Петровиќ Јордан, на служба во Претпријатието „Караорман“ — за градежништво и градежни материјали.
29. Димковски Вукашин, на служба во Претпријатието „Караорман“ — за градежништво и градежен материјал.
30. Димковски Стефче, на служба во Претпријатието „Караорман“ — за градежништво и градежни материјали.
31. Илиевски Васе, молеро-фарбар во Околискиот синдикален совет — за фарбарска струка.
32. Николовски Спасе, молеро-фарбар во Претпријатието „Зограф“ — за фарбарска струка.
33. Сергиев Ангел, стаклобрусач во КПД „Идризово“ — за стаклобрусачка струка.
34. Блажев Александар, ул. „Пајак“ бр. 8 — за стаклобрусачка струка.
35. Панчев Славко, фирмописец, ул. „437“ бр. 6 — за фирмописачка струка.
36. Грачанец Кирило, фирмописец — за фирмописачка струка, ул. „Гуро Салај“ бр. 4.
37. Пецев Димче, претставител на Фабриката за стакло, Параќин — за стакло, порцулан и керамичка стока.
38. Богоевски Богоја, секретар за индустрија во Извршниот совет на НРМ — за производи од дрвна индустрија.
39. Киранов Илија, мебело-столар — за дрвна индустрија и намештај, ул. „493“ бр. 10.

40. Тасевски Љупчо, мебело-столар во Претпријатието „Јавор“ — за дрвна индустрија и намештај.
41. Младенов Томе, Лозов расадник „Бутел“ — за коларо-квачка струка.
42. Иванов Спиро, колар, ул. „105“ бр. 43 — за колар-ковачка струка.
43. Вардинов Иван, столар — за градежно-столарска струка, ул. „222“ бр. 27.
44. Јованов Димче, столар во Столарската задруга „Пресперитет“ — за градежно столарската струка.
45. Ристиќ Милош, бочваро-качар — за бочварска струка, ул. „116“ бр. 44.
46. Костов Ѓорѓи, бочваро-качар — за бочварска струка, ул. „294“ бр. 57.
47. Арсовски Страте, книгоиздателство „Кочо Рацин“ — за производи од индустријата на хартија, канцелариски материјал, прибор за пишување, школски прибор и за книжарска струка.
48. Атанасовски Киро, директор на Издавачкото претпријатие „Култура“ — за издавачка дејност, книги и музикалии.
49. Антоф Коце, директор на „Разнопромет“ — за текстил, кратка и плетена стока, и конфекција.
50. Попевски Димитар, Претпријатие „Индустриски стоки“ ул. „Марксова“ бр. 19 — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.
51. Велков Јордан, Претпријатие „Индустриски стоки“ ул. „468“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.
52. Силјановски Владо, кондурациски дуќан „Работник“ — за чевли.
53. Тодоров Драган, Кондурациска задруга „Напредок“ — за чевли.
54. Аневски Андро, на служба во „Ангрокожа и гума“ ул. „55“ бр. 35 — за чевли.
55. Златковски Страхил, „Ангрокожа и гума“ ул. „Водњанска“ бр. 7 — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.
56. Димитровски Киро, Претпријатие „Колектив“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.
57. Тодоровски Раде, Претпријатие „Спорт“ — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.
58. Узеири Узеир, Претпријатие „Макотекс“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.
59. Инженер Димитриев Стоил, Завод за стопанско планирање на НРМ — за тутун и тутунови производи.
60. Инженер Камчев Христо, Тутунов комбинат — за тутун и тутунови производи.
61. Црвеневски Живко „Стокопромет“ — за добиток и добиточна храна, месо и преработки од месо.
62. Грижовски Гуша, директор на „Житофонд“ — за житарици и млински преработки.
63. Вајрами Супри, во „Житофонд“ — за житарици и млински преработки.
64. Михајлов Ѓоко, Житна заедница, Скопје — за житарици и млински преработки.
65. Инженер Бабамов Лазар, Земјоделски испитателен институт — за житарици и млински преработки.
66. Анчев инженер Тихомир, доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет — за житарици и млински преработки.
67. Инженер Гиров Јордан, „Семе-Вардар“ — за семенска стока.
68. Глигоров инженер Спасе, Земјоделско испитателен институт — за семенска стока.
69. Килиманов Иван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.
70. Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.
71. Дабеvски Андон, Претпријатие „Иднина“ — за животни намирници.
72. Димитров Борис, на служба во Претпријатието „Ангро-колонијал“ — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао.
73. Настев Трајко, на служба во Претпријатието „Ангроколонијал“ — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао.
74. Дабеvски Андон, на служба во Претпријатието „Иднина“ — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао.
75. Икономов Александар — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао „ул. „29“ бр. 11.
76. Инж. Веланов Димче, Земјоделско испитателен институт — за овошје и зеленчук и нивни преработки.
77. Марија Поповска, виши земјоделски техничар во Околинскиот задружен сојуз, Скопје — за овошје и зеленчук и нивни преработки.
78. Инженер Попов Спасе, Земјоделско стопанство „Острво“ — за овошје, зеленчук и нивни преработки.
79. Андрееvски Ристо ул. „250“ бр. 17 — за овошје, зеленчук и нивни преработки.
80. Велковски Миле, ул. „116“ бр. 5 — за овошје, зеленчук и нивни преработки.
81. Лазаровски Боге, Претпријатие „Јагода“ — за овоштарство.
82. Инженер Манушев Боро, во Заводот за овоштарство — за овошје, зеленчук и нивни преработки.
83. Инженер Матов Крум, во Заводот за овоштарство — за овошје и зеленчук и нивни преработки.
84. Инж. Миновски Данчо, во Секретаријат за земјоделство на НРМ — за овошје, зеленчук и нивни преработки.
85. Паркачева инженер Наталија, Земјоделско-шумарски факултет — за млеко и млечни производи.
86. Новевски инженер Радован, Народен одбор на Скопска околина — за млеко и млечни производи.
87. Филиповски Доксе, Претпријатие „Шар“ — за млеко и млечни производи.
88. Куновски Лазар, Претпријатие за млеко „Шар“ — за млеко и млечни производи.
89. Томовски Васил, директор на Конзумната млекара — за млеко и млечни производи.
90. Велковски Рувче, во Претпријатието „Житолеб“ — за леб и печива.
91. Стојановски Ацо, во Претпријатието „Житолеб“ — за леб и печива.

92. Петровски инженер Никола, на служба во Заводот за рибарство — за риба.

93. Сидоревски инж. Миле, на служба во Заводот за рибарство — за риба.

94. Шолевски инж. Драган, на служба во Управата за градско и вонградско зеленило — за цвеќе.

95. Дугановски Армодија, директор на „Алко-промет“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 16 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

96. Николовски Иван, главен магационер — за алкохолни и безалкохолни пијалоци, ул. „341“ бр. 15

97. Мисајловски инж. Боро, Завод за лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

98. Инж. Петровски Жарко, во Заводот за лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

99. Стаменски Бранко, на служба во Претпријатието „Макотекс“ — за сурова кожа, волна и крзно.

100. Ѓорѓиевски инж. Јордан, Земјоделско-шумарски факултет — за индустриски растенија.

101. Ѓозева инж. Нада, Секретаријат за земјоделство на НРМ — за индустриски растенија.

102. Инж. Ѓорѓевски Јордан, Земјоделско-шумарски факултет — за лековити растенија.

103. Велков Илија, директор на Претпријатието „Билка“ — за лековити растенија.

104. Костадинов Манчо, на служба во Претпријатието „Билка“ — за лековити растенија.

105. Бошковиќ Драган, на служба во Претпријатието „Билка“ — за лековити растенија.

106. Писевски Ристо, во Претпријатието „Кооператива“ — за производи од домашни ракотворби и уметнички занаети.

107. Настевски Ѓоко, на служба во Претпријатието „Скопски магазин“ — за мешана индустриска стока.

108. Димов Стефче, на служба во Претпријатието „Караорман“ — за градежна стока.

109. Михајлев Борислав, директор на Претпријатието „Отпад“ — за отпадоци.

110. Ивановски Томо, службеник во Претпријатието „Отпад“ — за отпадоци.

111. Ивановски Томо, во Претпријатието „Отпад“, ул. „Егејска“ бр. 4 — за стари работи.

112. Бабанов Ристо, на служба во Угостителската комора на НРМ — за угостителство.

113. Димовски Т. Димо, за угостителство, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 60.

114. Угриновски Л. Александар — за угостителство, ул. „71“ бр. 43.

115. Диксв Трајко — за колонијална стока, ул. „Македонска“ бр. 59.

116. Нимовски Спирос, ул. „Орце Николов“ бр. 31 — за колонијална стока.

117. Димитров Борис, на служба во Претпријатието „Антропоколониијал“ — за колонијална стока.

118. Ѓорѓиев Борис, автомеханичар во Претпријатието „Аутогурис“ — за автомеханичарски поправки.

119. Ковачевски Илија, автомеханичар во Претпријатието „Вардар“ — за автомеханичарски поправки.

120. Перчинков Јосиф, часовничар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 27 — за часовничарски занает.

121. Крчев Ѓорѓи, на служба во Секретаријатот за финансии на НРМ — финансиски работи, сметководство и книговодство.

122. Инженер Пемовски Димче, на служба во Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство.

123. Делков Илија, на служба во Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство.

124. Михајловски Ѓоко, во Житна заедница Скопје — за зрени храни.

125. Спиросов Христо, пензионер од Скопје, ул. „102“ бр. 19 — за овошје, зеленчук и живни преработки.

## XXII. ЗА НЕГОТИНО

1. Александар Бошев, инженер во Градежното претпријатие „Вардар“ — за градежни материјали и градежни услуги.

2. Крсте Неделков, директор во Градежното претпријатие „Вардар“ — за градежни материјали и градежни услуги.

3. Димитар Момов, инженер агроном во Претпријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде“ — за тутун и тутунови преработки.

4. Милан Јованов Трајков, Земјоделец од Неготино — за тутун и тутунови преработки.

5. Методи Ангелов, санитарен инспектор во Народниот одбор на општината — за прехранбени артикли.

6. Панчо Томов, раководител на Продавницата за леб и печива — за прехранбени артикли.

7. Лазар Кушев, помошник ветеринарен лекар во Ветеринарната станица — за живина.

8. Коцев Л. Коце, помошник ветеринарен лекар во Ветеринарната станица — за живина.

9. Апостолов Јово, земјоделски техничар, службеник во Народниот одбор на општината — за сепиња.

10. Глигор Стојчев, директор на Трговското претпријатие „Антигонија“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

11. Јордан Андонов, директор на Трговското претпријатие „Пролетер“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

12. Трајко Глигсворов, директор на Трговското претпријатие „Вардар“ — за овошје, зеленчук и преработки.

13. Ристо Јанев, бавчованџија — за овошје, зеленчук и преработки.

14. Пирузески Наум, инженер агроном во Државното земјоделско стопанство „Грозд“ — с. Дуброво — за лозарство и лозарски производи.

15. Витанов Ристо, инженер агроном во ладњача претпријатие во изградба — за лозарство и лозарски производи.

16. Тодор Поп Илиев, кожар во Откупната станица „Макстекс“ — за сурова кожа, волна, животински отпадоци и влакна.

17. Маширов Жарко, ветеринарен лекар во Ветеринарната станица — за жива стока.

18. Александар Апостолов — комерцијалист во Трговското претпријатие „Вардар“ — за жива стока.

19. Милиќ Љубиша, директор на Дрвно-земјоделското стопанство „Дрвени Брегови“ — за млеко и млечни производи.

20. Камдалиев Лазо, занаетчиски мајстор во Занаетчиското претпријатие „Јадран“ — за млеко и млечни производи.

21. Коста Иванов — директор на Главниот заедружен сојуз „Иљо Виларов“ — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

22. Ангелов Перо, земјоделски техничар во Државното земјоделско стопанство „Грозд“. Дуброво — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

23. Панов Трајко, директор на Угостителскиот дуќан „Пролет“ — за алкохолни пијалоци.

24. Ифтимов Киро Јованов, работник во претпријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде“ — за алкохолни пијалоци.

25. Петров Ристо, посластичар во Занаетчиското претпријатие „Јадран“ — за шеќер и производи од шеќер.

26. Кимов Илија, тишлер од Неготино — за намештај и тишлерски работи.

27. Ангелов Никола, тишлер од Неготино — за намештај и тишлерски работи.

28. Дафов Киро, продавач во брашнара — за житарици и млински производи, тестени и зрнени храни.

29. Андонов Јордан, раководител на „Житен фонд“ — за житарици, млински производи, тестени и зрнени храни.

30. Темелков Јордан, службеник во трансформационата Неготино — за електрични услуги.

31. Донов Ристо, електричар — за електрични услуги.

32. Палањков Ѓорѓи, службеник во кино „Вардар“ — за молеро фарбарски услуги.

33. Димев Диме, шеф на книговодството во Претпријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде“ — за финансиско-книговодствени работи.

34. Милинов Лазар, книговодител во Занаетчиското претпријатие „Јадран“ — за финансиско-книговодствени работи.

### XXIII. ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Јанко Јашчул, млинар во Св. Николе — за млинарски производи и житарици.

2. Страхил Павле, ветеринарен лекар — за живина.

3. Мемедалиев Мирче, „Снабдител“ Св. Николе — за жива стока.

4. Вијенти Аксентиев, Деловен сојуз — за кожи и волна Св. Николе.

5. Костадинов Ванчо, управник на Овощниот расадник — за овошје и зеленчук, од Свети Николе.

6. Јованов Лазо, земјоделски техничар — за млеко и производи од млеко, Свети Николе.

7. Спасов Новчо, управник на Општината земјоделска задруга, Свети Николе.

8. Ванчо Коцев, директор на Угостителското претпријатие — за алкохолни производи, од Свети Николе.

9. Петров Димче, техничар во Деловниот сојуз — за вештачки ѓубриња, од Св. Николе.

10. Ванчо Андов, машински техничар — за земјоделски машини и алати, од Св. Николе.

11. Панев Тоде, директор на Претпријатието „Пелистер“ Свети Николе — за огревно дрво и дрвена граѓа.

12. Мицков Тодор, тишлер — за намештај во Свети Николе.

13. Пехливано Доне, директор на Претпријатието „Снабдител“ — за сувомесни производи, од Свети Николе.

14. Андонов Добре, директор на млинот — за тестени производи, од Свети Николе.

15. Стаменков Данев Ване, квалификуван пекарски работник — за тестени производи.

16. Тасев Трајче, управник во Трговското претпријатие „Иднина“ — за текстил, галантерија и конфекција.

17. Ѓердов Благој, електро-техничар — за електрични материјали и услуги, во Свети Николе.

18. Стево Елисеев, градежен техничар — за цемент, стакло, тули и керамиди, во Свети Николе.

19. Ѓорчев Иван, колар — за коларски работи, во Свети Николе.

20. Коцев Здравко, магационер во „Пелистер“ — за бои, лакови, хемикалии и прибор во Свети Николе.

21. Барбаревски Стојанче, механичка работилница — за железарска, метална стока во Свети Николе.

22. Вукадинов Владо, технички механичар — за моторни возила, резервни делови и прибор, во Свети Николе.

23. Боризов Наце, кино сала — за трактори и сообраќај во Свети Николе.

24. Лугунски Цане, бочвар — за бочварски производи Свети Николе.

25. Марков Санде, столар — за столарски производи Свети Николе.

26. Ѓорѓиевски Коле, службеник во „Светлост“ — за хартија Свети Николе.

27. Спасов Воце, референт по земјоделство, службеник во Народниот одбор на општината Свети Николе — за семиња.

28. Панев Панче, директор на „Прогрес“ — за колонијални стоки, Свети Николе.

29. Сандев Гене, тишлер — за лимарски услуги, Свети Николе.

30. Милев Трајче, градежен инспектор, Народен одбор на општината Свети Николе — за градежни и сидарски услуги.

31. Андонов Киро, шеќерџија во Свети Николе — за производи од шеќер.

32. Ѓурѓа Ганева и Коле Ѓорчев, од Св. Николе, за финансиско сметководство и книговодство.

### XXIV. ЗА ВИНИЦА

1. Драги Лазаревски, инженер агроном во Претпријатието за обработка на тутун во Винарница — за житарици, брашно, сточна храна, овошје и зеленчук, млеко, млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал и вештачки ѓубриња.

2. Мирчев Лазар, службеник во ОЗЗ „Задругар“ Винарница — за млечни производи, овошје, шеќерни производи, памук, ориз, маслодајни семиња, градежен материјал, намештај, земјоделски машини и алати, железарија, бои и лакови, предива, цемент

и стакло, керамида, тули, електрични материјал, ѕидарски и молерски услуги и пијалочи.

3. Грижов Томчо, директор на Трговското претпријатие „Илинден“ Винаца — за тестени и шеќерни производи, козметика, алкохолни пијалочи, текстил, предиво, конфекција, кожарски и гумени производи, галантерија и стакло.

#### XXV. ЗА ВАСИЛЕВО

1. Мицев Киро Аспарух, од с. Пиперово, општина Василево, директор на Трговското претпријатие „Иднина“ во с. Василево за трговска бранша.

2. Цветковиќ Петров Благоја од с. Ангелци, општина Василево, директор на Лозаро-своштарското стопанство „Слобода“ во с. Василево — за лозаро-овоштарска бранша.

3. Манински Костов Киро, земјоделски техничар од с. Василево, општина Василево — за ратарска бранша.

Су. бр. 9/60-8

25 јануари 1960 година

Скопје

Претседател.

на Вишиот стопански суд на НРМ,  
Петар Лештаров, с. р.

## Огласен дел

### ПОКАНА

#### ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Управниот одбор на Адвокатската комора на НРМ во Скопје врз основа на чл. 18 и 19 од Статутот на Адвокатската комора свикува X редовно годишно собрание во недела на ден 22 мај 1960 година, во 9 саатот.

Собранието ќе се одржи во Околинското синдикално одморалиште „Сарај“, село Сарај, крај Скопје, со следниот

#### ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Утврдување бројот на присутните, како и посебен кворум за донесување на полноправни одлуки,
- 2) Отварање на годишното собрание и поздравен збор на претседателот на Управниот одбор на Комората,
- 3) Избирање работно претседателство, записничар и 2 оверувачи на записникот,
- 4) Извештај на Управниот одбор на Комората,
- 5) Извештај на Комисијата за финансиското послување,
- 6) Пресметка на приходите и расходите за 1959 година и предлог на буџетот за 1960 година,
- 7) Реферат „Општествената улога на адвокатот“, референт Илија Трифунов, адвокат од Тетово,
- 8) Дискусија по извештаите и рефератот,
- 9) Давање разрешница на Управниот одбор, комисијата за финансиско послување, дисциплинскиот суд, дисциплинскиот обвинител и неговиот заменик,
- 10) Избирање органи на Комората,
- 11) Разно.

Се моли членството да присуствува на собранието.

Управен одбор на Адвокатската комора. Скопје

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

#### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 6720, серија бр. 0703230 издадена од СВР — Гостивар на име Басри Ристем Абдулаи, с. Горна Баница — Гостивар. (4188)

Лична карта рег. бр. 8398, серија бр. 0404908 издадена од СВР — Св. Николе на име Сија Косто (Парис) Николова, с. Пишица — Штипско. (4189)

Лична карта рег. бр. 4935, серија бр. 0308536 издадена од СВР — Штип на име Трајче Арсов Китанов, с. Крушиште — Штипско. (4190)

Лична карта рег. бр. 10564, серија бр. 0191074 издадена од СВР — Битола на име Крсте Талев Евтинџоски, с. Обршани — Прилеп. (4191)

Лична карта рег. бр. 19445, серија бр. 0160687 издадена од СВР — Прилеп на име Богољуб Зорев Богески, с. Браилово — Прилеп. (4192)

Лична карта рег. бр. 6495, серија бр. 0347605 издадена од СВР — Титов Велес на име Владо Цветков Зафировски, с. Капиново — Титоввелешко. (4193)

Лична карта рег. бр. 3783, серија бр. 013496 издадена од СВР — Титов Велес на име Саве Алекса Карагошев, с. Стојаково — Гевгелија. (4194)

Лична карта рег. бр. 20264, серија бр. 0434660 издадена од СВР — Титов Велес на име Борис Костов Толев, с. Демир Капија — Кавадарци. (4195)

Лична карта рег. бр. 16478, серија бр. 0505236 издадена од СВР — Кавадарци на име Ангел Орданов Пецов, с. Горни Дисан — Кавадарци. (4196)

Лична карта рег. бр. 4022, серија бр. 0076532 издадена од СВР — Битола на име Павле Николов Петровски, ул. „Стр. Нахмијас“ бр. 20 — Битола. (4197)

Лична карта рег. бр. 43382, серија бр. 0798616 издадена од СВР — Тетово на име Емине Азиза Деари, ул. „141“ бр. 149 — Скопје. (4198)

Лична карта рег. бр. 106555, серија бр. 0706565 издадена од СВР — Гостивар на име Тодорка Зафироска Илиевска, с. Пожарани — Гостивар. (4199)

Лична карта рег. бр. 24, серија бр. 0571534, издадена од СВР — Куманово на име Ибрахим Куртиша Бајрами, с. Ваксинце — Кумановско. (4200)

Лична карта рег. бр. 2733, серија бр. 0545897 издадена од СВР — Куманово на име Стана Стефана (Илик) Трајковиќ, с. Табановце — Кумановско. (4201)

Лична карта рег. бр. 10071, серија бр. 0549820 издадена од СВР — Куманово на име Наце Стојманов Ѓорѓиевски, с. Војник — Кумановско. (4202)

Лична карта рег. бр. 17144, серија бр. 0535989 издадена од СВР — Куманово на име Апостол Д. Митевски, с. Стрезовце — Кумановско. (4203)

Лична карта рег. бр. 9929, серија бр. 0549673 издадена од СВР — Куманово на име Неби Сали Бељули, с. Романовце — Кумановско. (4204)

Лична карта рег. бр. 240879, серија бр. 231559 издадена од СВР — Белград на име Душан Димков Новакоски, с. Осломеј — Кичево. (4205)

Лична карта рег. бр. 1443, серија бр. 0542549 издадена од СВР — Куманово на име Нуредин Нухи Салији, с. Злокуќане — Кумановско. (4206)

## ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

**ИСПИТНИ ПРОГРАМИ  
ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИ-  
КУВАНИ РАБОТНИЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКАТА  
СТРУКА**

Во брештурата покрај програмите за квалификувани и висококвалификувани работници од земјоделската струка се поместени и програмите од општообразовните предмети: македонски јазик, математика, работно законодавство, државно уредување на ФНРЈ, стопанскиот систем на ФНРЈ и економика и организација на претпријатието.

Оваа брошура корисно ќе им послужи на сите работници за полагање испит за знањето квалификуван и висококвалификуван работник од земјоделската струка, а исто така и на испитните комисији.

Цена 175 динари.

Порачки прима „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

Лична карта рег. бр. 18722, серија бр. 0558536 издадена од СВР — Куманово на име Адем Ракипа Арифџи, с. Белановце — Кумановско. (4207)

Лична карта рег. бр. 16549, серија бр. 0130249 издадена од СВР — Охрид на име Никола Кире Деловски, с. Гази — Дебар. (4208)

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0751676 издадена од СВР — Кичево на име Зекир Јусуфовски, ул. „И. Акиоски“ бр. 60 — Кичево. (4209)

Лична карта рег. бр. 3204, серија бр. 0431914 издадена од СВР — Говгелија на име Кирил Ефтимов Попов, с. Марвинци — Гевгелија. (4210)

Лична карта рег. бр. 27365, серија бр. 0724175 издадена од СВР — Гостивар на име Исен Риза Уко, с. Равен — Гостивар. (4211)

Лична карта рег. бр. 2468, серија бр. 0291006 издадена од СВР — Штип на име Александар Тодоров Кралев, ул. „Цветан Димов“ бр. 15 — Штип. (4212)

Лична карта рег. бр. 15430, серија бр. 201141 издадена од СВР — Босилград на име Драгица Христова, Пробиштип — Кочани. (4213)

Лична карта рег. бр. 11003, серија бр. 0043714 издадена од СВР — Струга на име Медин Керим Мена, с. Мислодежда — Струга. (4214)

Лична карта рег. бр. 9105, серија бр. 0385715 издадена од СВР — Кочани на име Горѓи Стојанов Горѓиев, с. Спанчево — Штипско. (4215)

Лична карта рег. бр. 15046, издадена од СВР — Чачак на име Радојка Милојко Матијашевиќ, ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 52 — Битола. (4216)

Лична карта рег. бр. 12739, серија бр. 0552263 издадена од СВР — Куманово на име Азир Амди Куртиши, с. Отља — Кумановско. (4217)

Лична карта рег. бр. 23617, серија бр. 0356651 издадена од СВР — Титов Велес на име Гроздана

Страти (Цветкова) Стојанова, с. Росоман — Титов-велешко. (4218)

Лична карта рег. бр. 23616, серија бр. 0356610 издадена од СВР — Титов Велес на име Саздо Стојанов Дојчинов, с. Росоман — Титоввелешко. (4219)

Лична карта рег. бр. 47026, серија бр. 0270260 издадена од СВР — Тетово на име Шукри Сала Бајрами, с. Неготино — Тетовско. (4220)

Лична карта рег. бр. 21811, серија бр. 0718421 издадена од СВР — Гостивар на име Сејде Милadin Горѓиевски, с. Железна Река — Гостивар. (4221)

Лична карта рег. бр. 1571, серија бр. 0698081 издадена од СВР — Гостивар на име Казим Алил Беадин, с. Здуње — Гостивар. (4222)

Лична карта рег. бр. 20433, серија бр. 0717043 издадена од СВР — Гостивар на име Ислам Изет Акиќи, с. Стројане — Гостивар. (4223)

Лична карта рег. бр. 21712, серија бр. 0718322 издадена од СВР — Гостивар на име Абдураман Ајет Емрули, с. Форино — Гостивар. (4224)

Лична карта рег. бр. 1144, серија бр. 0697654 издадена од СВР — Гостивар на име Анастасија Рампо Јошеска, ул. „Борис Кидрич“ — Гостивар.

Лична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0539054 издадена од СВР — Куманово на име Божидар Петков Трајковски, с. Малотино — Кумановско. (4226)

Лична карта рег. бр. 2631, серија бр. 0543715 издадена од СВР — Куманово на име Димчо Димитрија Божиновски, с. Ваков — Кумановско. (4227)

Лична карта рег. бр. 12846, серија бр. 0543715, издадена од СВР — Струга на име Благоја Илов Димовски, с. Мислешево — Струга. (4228)

Лична карта рег. бр. 6786, серија бр. 0039497 издадена од СВР — Струга на име Иса Еко Тула, с. Велешта — Струга. (4229)

Лична карта рег. бр. 15436, серија бр. 0023969 издадена од СВР — Струга на име Иван Ламбев Јаулевски, с. Лажани — Струга. (4230)

Лична карта рег. бр. 24388, серија бр. 0178416 издадена од СВР — Охрид на име Станка Мазинкоска, с. Јабланица — Струга. (4231)

Лична карта рег. бр. 5549, серија бр. 0038260 издадена од СВР — Струга на име Имаџ Риза Конџи, с. Велешта — Струга. (4233)

Лична карта рег. бр. 21020, серија бр. 0032680 издадена од СВР — Охрид на име Славе Горѓиев Ризаноски, с. Оровик — Струга. (4232)

Лична карта рег. бр. 18378, серија бр. 0023911 издадена од СВР — Охрид на име Мартин Митрев Бунчевски, с. Мислешево — Струга. (4234)

Лична карта рег. бр. 7451, серија бр. 0492697 издадена од СВР — Кавадарци на име Блажо Атанасов Стојанов, с. Клисура — Кавадарци. (4235)

## СОДРЖИНА

	Стр.
104. Решение за назначување стални судски вешти лица во Народна Република Македонија	283